

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2022

Содржина

Извештај на независните ревизори	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 - Годишен извештај со потврда на актуарот	
Прилог 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување Живот АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Триглав Осигурување Живот АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување Живот АД Скопје (продолжение)


Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Триглав Осигурување Живот АД Скопје на ден 31 декември 2022 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај и годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година.

Дилоит ДОО Скопје


Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор




Александар Аризанов
Овластен ревизор

Скопје, 31 март 2022 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	21	141	379
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		141	379
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		569.554	419.819
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)				
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)				
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	013		-	-
	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		569.554	419.819
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	22Б	28.464	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		28.464	-

		Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	22A	344.284	349.959
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		342.564	348.131
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		1.720	1.828
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		26	20.111
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		26	20.111
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	23A	196.780	49.749
4.1 Дадени депозити	036		191.135	44.518
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		5.645	5.231
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		44.325	6.649
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		6.200	13
1. Одложени даночни средства	052		6.187	-
2. Тековни даночни средства	053		13	13

	Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	46.782	33.849
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	24	43.187
1. Побарувања од осигуреници	056	43.187	31.021
2. Побарувања од посредници	057	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058	-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	3.595	2.828
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	25	2.654
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	26Б	149
3. Останати побарувања	066	26А	792
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067	-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	27	28.721 ;
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	28А	9.658
1. Опрема	070		8.388
2. Останати материјални средства	071		1.270
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	28Б	19.062
1. Парични средства во банка	073		19.010
2. Парични средства во благајна	074		-
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		52
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	29	9.838
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		702
2. Одложени трошоци на стекнување	080		-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		9.136
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		705.560
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		3.520
			4.390

		Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	30	311.843	262.435
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		430.979	307.591
1. Запишан капитал од обични акции	087		430.979	307.591
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		(55.321)	20.668
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		(55.321)	20.668
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		-	-
1. Законски резерви	096		-	-
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		65.824	60.598
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		2.008	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104	31	-	5.226
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	32	324.927	178.681
I. Бруто резерви за преносни премии	107		912	967
II. Бруто математичка резерва	108		314.460	177.417
III. Бруто резерви за штети	109		2.302	297
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		7.253	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		44.325	6.649
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		1.069	1.624
1. Резерви за вработени	115	33	1.069	1.624
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	37	246	2.433
1. Одложени даночни обврски	118		40	2.296
2. Тековни даночни обврски	119		206	137

**Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ**

Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)

I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)

1. Обврски спрема осигуреници
2. Обврски спрема застапници и посредници
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
2. Обврски по основ на финансиски вложувања
3. Останати обврски

З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА

**С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**

И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С

Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Белешка	31 декември 2022	31 декември 2021
	-	-
	15.120	20.857
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	275	141
	275	141
	-	-
	-	-
	14.845	20.716
38А	13.038	17.961
	-	-
38Б	1.807	2.755
39	8.031	4.124
	-	-
	705.560	476.803
	3.520	4.390

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		381.235	208.982
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	09	365.757	198.315
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		367.434	199.423
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		1.732	580
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		(56)	528
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	10	13.652	10.366
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		13.460	10.273
4. Позитивни курсни разлики	217		50	17
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		-	36
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		70	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		70	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		72	40
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	11	136	5
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		-	-
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	12	1.689	296

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		379.226	214.208
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	13	65.738	22.775
1. Бруто исплатени штети	228		63.734	22.833
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232		2.005	(58)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	14	144.297	97.094
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		137.044	97.094
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		137.044	97.094
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		7.253	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		7.253	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		37.676	6.633
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		37.676	6.633
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		-	-

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		125.292	83.277
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	15	66.476	39.333 ;
1.1 Провизија	253		44.631	21.504
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		21.449	14.717
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		396	3.111
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	16	58.816 ;	43.944
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		2.568	2.211
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		26.992	21.482
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		15.888	12.314
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1.710	1.482
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		6.955	5.518
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		2.439	2.168
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		543	327
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		28.712	19.924
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		20.657	13.986
2.4.2 Материјални трошоци	260б		2.393	1.538
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		5.661	4.399
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	17	2.252	241
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		537	241
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		1.699	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		16	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-

5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)
 5.3 Останати финансиски вложувања
 6. Останати трошоци од вложувања
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)
 1. Трошоци за превентива
 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
268	16	-
269	-	-
270	-	-
271	18	3.935
272	-	-
273	3.935	2.139
274	19	(365)
275	20	401
276	2.008	-
277	-	5.226
278	21	-
279	-	-
280	2.008	-
281	-	5.226

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 70 се одобрени од извршниот член на Одборот на директори на 28.02.2023 година и потпишани од:

Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска

Извршен член на Одборот на директори



ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)		356.411	180.403
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	355.633	179.734
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	777	669
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)		209.611	96.622
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	63.734	23.001
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	1.598	482
4. Надоместоци и други лични расходи	310	28.090	23.574
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	8.375	-
8. Останати одливи од редовни активности	314	107.814	49.565
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	146.800	83.781
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	13.383	10.820
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
2. Приливи по основ на материјални средства		-	507
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		-	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		72	40
8. Приливи од камати			
		13.311	10.273
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)		270.022	94.292
1. Одливи по основ на нематеријални средства		176	-
2. Одливи по основ на материјални средства		4.313	1.508
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		265.533	92.784
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)		-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)		256.639	83.473
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)		123.389	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал		123.389	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски		-	-

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)

1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)**IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)****Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)****Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)****Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)****Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)****Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД****З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД
(349-350+351+352))****341**

342

343

344

345**346****347****348****349****350****351****352****353**

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
-	-
-	-
-	-
123.389	-
-	-
493.183	191.223
479.633	190.914
13.550	309
-	-
5.512	5.203
-	-
19.062	5.512

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПК: Извештај за промени во капиталот

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Остаточни резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	307.591	-	-	-	-	-	-	-	14.816	(39.810)	(20.788)	261.809
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	307.591	-	-	-	-	-	-	-	14.816	(39.810)	(20.788)	261.809
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	5.852	-	(5.226)	626
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.226)	(5.226)
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.852	-	-	5.852
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.852	-	-	5.852
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.788)	20.788	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.788)	20.788	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)	V	307.591	-	-	-	-	-	-	-	20.668	(60.598)	(5.226)	262.435

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Остаточни резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	307.591	-	-	-	-	-	-	-	20.668	(60.598)	(5.226)	262.435
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	307.591	-	-	-	-	-	-	-	20.668	(60.598)	(5.226)	262.435
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.989)	-	2.008	(73.981)
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.008	2.008
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.989)	-	-	(75.989)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.989)	-	-	(75.989)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	123.389	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.226)	5.226	123.389
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	123.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.389
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.226)	5.226	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(55.321)	(65.824)	2.008	311.843

Белешките на страните 17 – 70 се составен дел на овие финансиски извештаи.

1. Општи информации

Триглав осигурување Живот АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија, основано на 4 октомври 2017 година, со што официјално започна со вршење на работи од областа на животното осигурување.

Како основач на Друштвото се јавува Триглав ИНТ ДОО Словенија со сопственост од 85.7% од акционерскиот капитал, односно 120.000 акции. Останатите 14.3%, односно 20.000 акции, се сопственост на Триглав Осигурување АД, Скопје. Крајна матична компанија е Заваровалница Триглав д.д. Словенија

Вкупниот број на издадени акции на Друштвото изнесува 140.000, со номинална вредност од 50 евра по акција.

Седиштето на Друштвото е регистрирано на булевар „8-ми Септември“ бр.18, кат 2 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување, односно е регистрирано во рамки на следниве класи на осигурување:

- Осигурување на живот (класа 19)
- Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик (класа 21)
- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување (класа 2)

На 31 декември 2022 година Друштвото има 49 вработени (2021: 38).

2. Управувачки тела

Начинот на управување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот 2]

се прикажани во продолжение:

- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори;
- Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска – Извршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Иван Сотошек, Неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Владимир Мишо Чеплак, Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, Независен неизвршен член на Одборот на директори.

Во текот на 2022 година, Одборот на директори одржа девет (10) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Акционерите ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Во текот на 2022 година беа одржана 3 (три) седници на Собранието на акционери и тоа:

- Тринаесетата седница на Собранието на акционери –одржана на 27.05.2022 година,
- Четиринаесетата седница на Собранието на акционери –одржана на 24.08.2022 година и
- Петнаесетата седница на Собранието на акционери –одржана на 05.12.2022 година

Во текот на февруари 2022 година Руската Федерација започна воена операција против Украина која се уште трае.

Тековната воена операција во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација може да имаат влијание врз европските економии и на глобално ниво. Друштвото нема значајна директна изложеност кон Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да побара ревидирање на одредени претпоставки и проценки. Ова може да доведе до материјални корекции на сметководствената вредност на одредени средства и обврски во текот на следната финансиска година. Во оваа фаза, раководството не може со сигурност да го процени влијанието бидејќи настаните се менуваат на дневна основа.

Долгорочното влијание може да има ефект и на обемот на работењето, паричните текови и профитабилноста. Сепак, на датумот на овие финансиски извештаи Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат и затоа продолжува да го применува принципот на континуитет како основа за изготвување на финансиските извештаи.

3. Вработени

На 31 декември 2022 година, Друштвото имаше 49 вработени (2021: 38). Гледано од аспект на временскиот период на вработување, 15 лица (2021: 14) се вработени на неопределено време, додека 34 лица се вработени на определено време (2021: 24).

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 239/2018, 290/2020, 215/2021 и 99/2022), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022).

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на

политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

4. Основа за изготвување (продолжение)

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2022 и 2021 година беа како што следи:

	2022	2021
	МКД	МКД
1 ЕУР	61.4932	61,6270

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеле (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветна маржа на внимателност.

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови..

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(iii) Трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси, како и маркетинг трошоците. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(iv) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се обелоденети во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства и истите се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година, 129/2015, 23/2016, 190/2016, 248/2018, 232/2019, 275/2019, 290/2020 и 151/2021), Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Софтвер	20

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштететени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

(s) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Нефинансиски средства (продолжение)

стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(j) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(л) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настаните, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Значајни одолговлекувања може да постојат од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој ќе се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз проценките се користи расудување.

Математичка резерва

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници, без оглед на видот на бонусот;
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување;
- Трошоци, вклучувајќи и провизии.

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирано во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година се презентирани во табелата подолу.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

Во илјади денари	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	2.009	311.843	184.480	169%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	2.282	312.116	184.480	169%	0,15%
2% намалување на приносот од вложувања	1.736	311.570	184.480	169%	-0,15%
5% зголемување на настанати штети	(1.278)	308.556	184.480	167%	-1,78%
5% намалување на настанати штети	5.296	315.130	184.480	171%	1,78%
2% зголемување на вкупните трошоци	(621)	309.212	184.480	168%	-1,43%
2% намалување на вкупните трошоци	4.639	314.473	184.480	170%	1,43%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	8.357	318.191	184.480	172%	3,44%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(4.339)	305.495	184.480	166%	-3,44%

За годината завршена на 31 декември 2021 година:

Во илјади денари	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(5.226)	262.435	184.881	142%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	(5.019)	262.642	184.881	142%	0,11%
2% намалување на приносот од вложувања	(5.434)	262.228	184.881	142%	-0,11%
5% зголемување на настанати штети	(6.365)	261.296	184.881	141%	-0,62%
5% намалување на настанати штети	(4.088)	263.574	184.881	143%	0,62%
2% зголемување на вкупните трошоци	(6.980)	260.681	184.881	141%	-0,95%
2% намалување на вкупните трошоци	(3.472)	264.189	184.881	143%	0,95%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(839)	266.823	184.881	144%	2,37%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(9.614)	258.047	184.881	140%	-2,37%

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) *Анализа на сензитивност (продолжение)*

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз загубата за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има промената на девизниот курс.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото планира да склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото планира да купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Стратегија за реосигурување (продолжение)

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на математичката резерва. На 31 декември 2022 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 394.951 илјади МКД (2021: 190.889 илјади МКД). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, како и државни обврзници.

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	52	307
Депозити во банки	110.747	42.000
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	278.507	143.351
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	-	-
Вложувања во инвестициони фондови	-	-
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	5.645	5.231
Вкупно вложени средства од техничките резерви	394.951	190.889
Обврски (математички и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	324.927	178.681
Дел за реосигурителот	-	-
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	324.927	178.681
Усогласеност на средствата и обврските	70.023	12.208

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Финансиски ризик

Друштвото со 31 декември 2022 година не е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(I) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	22А	344.310	-	-	-	-	-	344.284	-
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	23Б	28.464	-	-	-	-	-	28.464	-
Финансиски вложувања за тргување		26	-	-	-	26	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		44.325	-	-	-	-	36.063	8.262	-
Депозити, заеми и останати пласмани	23А	196.779	-	-	-	42.344	154.435	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		6.200	-	-	-	-	-	-	6.200
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	43.187	-	-	-	-	-	-	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	3.595	-	-	-	-	-	-	3.595
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	19.062	-	-	-	-	-	-	19.062
Активни временски разграничувања	29	9.838	-	-	-	-	-	-	9.838
Вкупно средства		695.786	-	-	-	42.370	190.498	381.010	81.882
Обврски									
Бруто технички резерви	32	(324.927)	-	-	-	-	-	-	(324.927)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	32	(44.325)	-	-	-	-	-	-	(44.325)
Останати резерви	33	(1.069)	-	-	-	-	-	-	(1.069)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(246)	-	-	-	-	-	-	(246)
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(275)	-	-	-	-	-	-	(275)
Останати обврски	38	(14.845)	-	-	-	-	-	-	(14.845)
Пасивни временски разграничувања	39	(8.031)	-	-	-	-	-	-	(8.031)
Вкупно обврски		(393.718)	-	-	-	-	-	-	(393.718)
Неусогласеност на средствата и обврските		302.068	-	-	-	42.370	190.498	381.010	(311.836)

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2021 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	22А	349.959	-	-	-	-	-	349.959	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		6.649	-	-	-	-	-	-	6.694
Депозити, заеми и останати пласмани	23А	49.749	-	-	-	18.024	31.725	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		13	-	-	-	-	-	-	13
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	31.021	-	-	-	-	-	-	31.021
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	2.828	-	-	-	-	-	-	2.828
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	5.512	-	-	-	-	-	-	5.512
Активни временски разграничувања	29	3.082	-	-	-	-	-	-	3.082
		448.813				18.024	31.725	349.959	49.105
Вкупно средства			-	-	-	-	-	-	-
Обврски									
Бруто технички резерви	32	(178.681)	-	-	-	-	-	-	(178.681)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик		(6.649)	-	-	-	-	-	-	(6.649)
Останати резерви	33	(1.624)	-	-	-	-	-	-	(1.624)
Одложени и тековни даночни обврски	37	(2.433)	-	-	-	-	-	-	(2.433)
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(141)	-	-	-	-	-	-	(141)
Останати обврски	38	(20.716)	-	-	-	-	-	-	(20.716)
Пасивни временски разграничувања	39	(4.124)	-	-	-	-	-	-	(4.124)
		(214.368)	-	-	-	-	-	-	(214.368)
Вкупно обврски		234.445	-	-	-	18.024	31.725	349.959	(165.263)
Неусогласеност на средствата и обврските									

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Финансиски средства

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Орочени депозити		
- во денари	154.388	44.518
- во девизи	36747	-
Аванси по основ на полиси		
- во денари		
- во девизи	5.645	5.231
Државни обврзници издадени од Р.М		-
- во денари	149.527	124.440
- во девизи	221.501	223.691
Акции, удели и останати сопственички инструменти		
- во денари	1.720	1.828
- во девизи	-	-
Парични средства во банки		
- во денари	18.940	5.512
- во девизи	123	-
Акции и удели во инвестициски фондови		
- во денари	26	20.111
- во девизи	-	-
Финансиски вложувања каде осигуреникот го превзема ризикот (договори за осигурување)		
- во денари	44.325	6.649
- во девизи	-	-
	632.942	431.980
Исправка на вредноста	-	-
	632.942	431.980

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања распожливи за продажба		Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Финансиски вложувања за тргување		Финансиски ризикот го превзема осигуреникот		Парични средства и паричен еквивалент	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<i>Во илјади денари</i>														
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	4.739	9.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1.560)	(1.924)x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата														
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	3.179	7.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста														
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста														
до 3 месеци	40.007	23.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40.007	23.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	344.284	349.959	28.464	-	196.780	49.748	26	20.111	44.325	6.649	19.062	5.512

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	44.746	32.946	344.284	349.959	28.464	-	196.780	49.748	26	20.111	44.325	6.649	19.062	5.512
	(1.560)	(1.924)	-	-	-		-	-	-				-	-
Вкупна исправка на вредноста														
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	43.186	31.021	344.284	349.959	28.464		196.780	49.748	26	20.111	44.325	6.649	19.062	5.512

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	137.153	207.132	-	-	344.285
Финансиски вложувања тргување	26	-			26
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	14.095	14.370			28.464
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	44.325				44.325
Депозити, заеми и останати пласмани	154.388	42.392	-	-	196.780
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	3.814	2.386	-	-	6.200
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	43.187	-	-	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	3.595	-	-	-	3.595
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	18.940	123	-		19.063
Активни временски разграничувања	9.838	-	-	-	9.838
Вкупно средства	386.174	309.589	-	-	695.763

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

Обврски				
Бруто технички резерви	-	(324.927)	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(44.325)			
Останати резерви	(1.069)	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	(246)	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(275)	-	-
Останати обврски	(14.845)		-	-
Пасивни временски разграничувања	(8.031)	-	-	-
Вкупно обврски	(68.516)	(325.202)	-	-
Нето вредност	317.658	(15.613)	-	-
				302.045

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	128.096	223.691	-	-	351.787
Финансиски вложувања тргување	20.111				20.111
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	6.649				6.649
Депозити, заеми и останати пласмани	44.518	5.231	-	-	49.749
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	13	-	-	-	13
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	31.021	-	-	31.021
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	2.828	-	-	-	2.828
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	5.512	-	-	-	5.512

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Активни временски разграничувања	3.083	-	-	-	3.083
Вкупно средства	210.810	259.943	-	-	470.753
Обврски					
Бруто технички резерви	-	(178.682)	-	-	(178.682)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(6.649)				(6.649)
Останати резерви	(1.624)	-	-	-	(1.624)
Одложени и тековни даночни обврски	(2.434)	-	-	-	(2.434)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(141)	-	-	(141)
Останати обврски	(20.716)	-	-	-	(20.716)
Пасивни временски разграничувања	(4.124)	-	-	-	(4.124)
Вкупно обврски	(35.546)	(178.823)	-	-	(214.369)
Нето вредност	175.264	81.120	-	-	256.384

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2022 година е како што следи:

Во илјади денари

	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	1.738	13.683	328.864	344.285
Финансиски вложувања за тргување	26	-	-	26
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	-	3.073	25.391	28.464
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	36.063	8.262	44.325
Депозити, заеми и останати пласмани	42.344	154.435	-	196.779
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	6.200	-	-	6.200
Побарувања од непосредни работи на осигурување	43.187	-	-	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	3.595	-	-	3.595
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	19.062	-	-	19.062
Активни временски разграничувања	9.838	-	-	9.838
Вкупно средства	125.990	207.254	362.517	695.761
Обврски				
Бруто технички резерви	(110.871)	(46.193)	(167.863)	(324.927)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик		(36.063)	(8.262)	(44.325)
Останати резерви	(952)	(117)	-	(1.069)
Одложени и тековни даночни обврски	(246)	-	-	(246)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(275)	-	-	(275)
Останати обврски	(14.845)	-	-	(14.845)
Пасивни временски разграничувања	(8.031)	-	-	(8.031)
Вкупно обврски	(135.220)	(82.373)	(176.125)	(393.718)
Неусогласеност на средствата и обврските	(9.230)	124.881	186.392	302.043

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2021 година е како што следи: Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	349.959	349.959
Финансиски вложувања за тргување	20.111	-	-	20.111
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	3.181	3.468	6.649
Депозити, заеми и останати пласмани	18.024	31.725	-	49.749
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	13	-	-	13
Побарувања од непосредни работи на осигурување	31.021	-	-	31.021
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	2.828	-	-	2.828
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	5.512	-	-	5.512
Активни временски разграничувања	3.082	-	-	3.082
Вкупно средства	80.591	34.906	353.427	468.924
Обврски				
Бруто технички резерви	(59.527)	(34.882)	(84.272)	(178.682)
Останати резерви	(1.454)	(24)	(145)	(1.624)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	(3.181)	(3.469)	(6.649)
Одложени и тековни даночни обврски	(137)	-	(2.296)	(2.434)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(141)	-	-	(141)
Останати обврски	(20.716)	-	-	(20.716)
Пасивни временски разграничувања	(4.124)	-	-	(4.124)
Вкупно обврски	(86.100)	(38.087)	(90.182)	(214.369)
Неусогласеност на средствата и обврските	(5.509)	(3.181)	263.245	254.555

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал

Висината на **потребниот регулаторен капитал** е дефиниран во Законот за супервизија на осигурувањето, и истиот зависи од:

- Маргината на солвентност,
- Гарантниот фонд,
- Законските резерви.

Маргината на солвентност и гарантниот фонд претставуваат клучни „бенчмаркови“ кои, согласно законот, обезбедуваат друштвото за осигурување во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршењето на тие работи.

Регулаторниот капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на животното осигурување, во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на **маргината на солвентност** на друштвото за осигурување.

Покрај со маргината на солвентност, регулаторниот капитал на друштвото за осигурување е лимитиран и преку **гарантниот фонд**. Имено, согласно член 15 од ЗСО, друштвото за осигурување мора да го одржува својот акционерски капитал најмалку во висина на гарантниот фонд. За друштво кое врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3 милиони евра или од една третина од потребната маргина на солвентност, во зависност од тоа кој износ е повисок.

Законот за супервизија на осигурувањето (ЗСО), на основа на одредбите на Солвентност I директивата, капиталот наменет за исполнување на обврските и совладување на ризиците на кои Друштвото е изложено во текот на своето работење го дели на основен и дополнителен капитал.

Основниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал (со исклучок на кумулативните приоритетни акции);
- резерви на друштвото (законски и статутарни), кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и другите придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капиталот на друштвото за осигурување следниве ставки се сметаат за одбивни:

- сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година и
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Дополнителниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неодреден рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, дополнителниот капитал се зема предвид само во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал (продолжение)

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за следниве ставки:

- вложувања на друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои друштвото за осигурување има удел од повеќе од 10%;
- вложувања на друштво за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени во точка 1, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени во точка 1.

Подолу е презентирана пресметката на вкупниот регулаторен капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на 31 декември 2021 година и 31 декември 2020 година. Друштвото е во согласност со пропишаните барања на 31 декември 2021 година.

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Основен капитал		
Уплатен акционерски капитал	430.979	307.591
Законски и статутарни резерви	-	-
Нераспоредена добивка	-	-
Откупени сопствени акции (-)	-	-
Нематеријални средства (-)	(141)	(379)
Акумулирана и тековна загуба (-)	(65.824)	(65.824)
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност (-)	(0)	(0)
Дополнителен капитал		
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на должничките инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност	(61.548)	18.178
Вкупно капитал	303.466	259.566
Маргина на солвентност	46.711	28.013
Гарантен фонд (3.000.000 еур)	184.480	184.881
Вишок на капиталот над маргината на солвентност	256.755	231.552
Вишок на капиталот над гарантниот фонд	118.986	74.684

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Подолу е презентирана пресметката на вложувањата на средствата од капиталот, односно на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва. Ваквата поделба е извршена не поради тоа што вложувањата на Друштвото не ги исполнуваат условите да бидат карактеризирани како средства кои ги покриваат техничките/математичката резерва, туку заради прикажување на финансиските инструменти кои се вложени, а потекнуваат од сопствените средства на Друштвото.

Во илјади денари

	2022	2021
Капитал		
А. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА	185.593	223.596
I. ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	-	-
II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група – подружници	-	-
II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-
II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
II. 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	-	-
II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	185.593	223.596
III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	17.168	-
III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	77.027	198.263
1. Должнички хартии од вредност	75.307	196.435
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	1.720	1.828
3. Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
III.3. Финансиски вложувања за тргување	-	20.111
1. Должнички хартии од вредност	-	-
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3. Акции и удели во инвестициски фондови	26	20.111
III.4. Депозити, заеми и останати пласмани	91.398	5.223
1. Дадени депозити	72.388	18
2. Заеми обезбедени со хипотека	-	-
3. Останати заеми	-	-
4. Останати пласмани	19.010	5.205
III.5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
Б. КАПИТАЛ		
(позиција V од образецот за Пресметка на капитал (КС))	303.466	259.566

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

2022 година

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Финансиски вложувања за тргување	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23А	-	-	344.284	-	-	344.284	344.284
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	28.464	-	-	-	28.464	28.464
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	26	-	26	26
Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го превзема ризикот		-	-	-	44.325	-	44.325	44.325
Депозити, заеми и останати пласмани	23Б	196.780	-	-	-	-	196.780	196.780
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	43.187	-	-	-	-	43.187	43.187
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	3.595	-	-	-	-	3.595	3.595
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	19.062	-	-	-	-	19.062	19.062
		262.624	28.464	344.284	44.351	-	679.723	679.723
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	38А/38Б	-	-	-	-	14.845	14.845	14.845
		-	-	-	-	14.845	14.845	14.845

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

2021 година

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Финансиски вложувања за тргување	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски вложувања расположливи за продажба	23А	-	-	349.959	-	-	349.959	349.959
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	20.111	-	20.111	20.111
Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го превзема ризикот		-	-	-	6.649	-	6.649	6.649
Депозити, заеми и останати пласмани	23Б	49.749	-	-	-	-	49.749	49.749
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	24	31.021	-	-	-	-	31.021	31.021
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	25/26	2.828	-	-	-	-	2.828	2.828
Парични средства и останати парични еквиваленти	28Б	5.512	-	-	-	-	5.512	5.512
		89.110	-	349.959	26.760	-	465.829	465.829
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	38А/38Б	-	-	-	-	20.716	20.716	20.716
		-	-	-	-	20.716	20.716	20.716

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	313.003	-	(1.732)	-	311.271
Дополнително осигурување од незгода	2.892	(5)	-	-	2.887
Дополнително осигурување од тешки болести	1.620	60	-	-	1.680
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	49.919	-	-	-	49.919
Вкупно премии	367.434	55	(1.732)	-	365.757

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	188.416	-	(580)	-	187.836
Дополнително осигурување од незгода	2.533	(225)	-	-	2.308
Дополнително осигурување од тешки болести	1.447	(303)	-	-	1.144
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	7.027	-	-	-	7.027
Вкупно премии	199.423	(528)	(580)	-	198.315

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Приходи од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Приходи од камати:		
Депозити и останати пласмани	1.214	1.365
Вложувања кои се чуваат до доспевање	445	-
Вложувања расположливи за продажба	11.801	8.907
Позитивни курсни разлики	50	17
Реализирани добивки од продажба на вложувања	70	-
Останати приходи од вложувања	73	76
	13.653	10.365

11. Останати осигурително технички приходи

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Приходи од провизии од реосигурување	136	5
	136	5

12. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	-	-
Останати приходи	1.689	296
	1.689	296

13. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	62.265	2.145	-	-	64.410
Дополнително осигурување	1.468	(141)	-	-	1.327
Вкупно	63.733	2.004	-	-	65.737

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	21.736	(37)	-	-	21.699
Дополнително осигурување	1.097	(21)	-	-	1.076
Вкупно	22.833	(58)	-	-	22.775

14. Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2022	2021
Промени во бруто математичка резерва		
Промени во бруто математичка резерва	136.662	105.120
Промени во бруто резерва за удел во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за учество во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за дополнителни осигурувања	381	323
Промени во ЛАТ резерва	-	(8.349)
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување		
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување	-	-
	137.043	97.094
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	37.676	6.633
	37.676	6.633
Промени во останатите технички резерви		
Промени во останатите технички резерви	7.253	-
	7.253	-
Вкупно	181.972	103.727

15. Трошоци за стекнување

Во илјади денари

	2022	2021
Провизија од осигурување	44.631	21.504
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	21.449	14.717
Трошоци за маркетинг	-	524
Трошоци за репрезентација	-	2.267
Трошоци за печатење на полиси за премија	396	320
	66.476	39.333

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

16. Административни трошоци

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2022	2021
Трошоци за вработени надвор од продажната мрежа		26.992	21.482
Материјали и трошоци за одржување		3.038	3.197
Трошоци за наемнини		6.335	6.393
Патни трошоци		2.929	1.649
Трошоци за стручно усовршување		1.294	1.657
Интелектуални услуги		763	1.376
Телефонски и ПТТ трошоци		806	822
Трошоци за ревизија		672	837
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	28А	2.155	1.800
Амортизација на нематеријални средства	22	414	411
Премии за осигурување		253	389
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		543	327
Банкарски услуги		358	247
Трошоци за потрошено гориво		873	351
Трошоци за преводи од правни лица		92	40
Адвокатски и нотарски трошоци		320	727
Резервирања за вработени	33		(416)
Трошоци за маркетинг и репрезентација		6.116	
Останато		4.863	2.656
Вкупно		58.816	43.944

17. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти	1.699	
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	16	
Негативни курсни разлики	537	241
	2.252	241

18. Останати осигурително технички трошоци

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Надомест за супервизија	505	308
Здравствени прегледи при прием во осигурување	330	334
Останато	3.100	1.497
	3.935	2.139

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Вредносно усогласување на побарувањата

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	(365)	1.847
	(365)	1.847

* Движењето на исправката на побарувањата е прикажано во точка 24.

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

<i>Во илјади денари</i>	2022		2021	
Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Износ на побарување	Исправка на вредност	Износ на побарување	Исправка на вредност
до 30 дена	40.007	-	23.268	-
од 31 до 60 дена	1.373	137	6.234	623
од 61 до 120 дена	1.828	567	2.281	707
од 121 до 270 дена	1.359	693	1.156	590
од 271-365 дена	54	38	6	4
подолг од 365 дена	125	125	1	1
	44.746	1.560	32.946	1.925

20. Останати расходи

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Расходи од продажба на материјални средства	-	194
Негативни курсни разлики на девизни обврски	401	8
	401	202

21. Данок од добивка

Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Тековен данок		
Тековна година	-	-
	-	-

Усогласување со применетата даночна стапка

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Резултат пред оданочување	% 2.008	% (5.226)
Пресметан данок по даночна стапка 10%	201	(523)
Расходи непризнаени за даночни цели	6.288	4.767
Загуби од тековната година за кои не се признаени одложени даночни средства	6.489	4.244
Вкупен данок на добивка	0,0% -	0,0% -

22. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2022 година:

<i>Во илјади денари</i>		Софтвер	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2021 година		2.057	2.057
Зголемување		-	-
Намалување		-	-
На 31 декември 2021 година		2.057	2.057
На 1 јануари 2022 година		2.057	2.057
Зголемување		176	176
Намалување		-	-
На 31 декември 2022 година		2.233	2.233
Амортизација			
На 1 јануари 2021 година		1.266	1.266
Амортизација за годината	16	411	411
На 31 декември 2021 година		1.677	1.677
На 1 јануари 2022 година		1.677	1.677
Амортизација за годината	16	415	415
На 31 декември 2022 година		2.092	2.092
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2021 година		379	379
На 31 декември 2022 година		141	141

23. А) Финансиски средства расположливи за продажба

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Државни обврзници	342.564	348.131
Акции	1.720	1.828
	344.284	349.959

22. Б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Државни обврзници	28.464	-
	28.464	-

23. А) Финансиски вложувања во депозити и останати пласмани

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Орочени депозити во домашни банки	191.135	44.518
Дадени заеми на осигуреници по полиси за осигурување на живот	5.645	5.231
	196.780	49.749

Заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Р.М со рок на доспевање од 3 до 30 години во износ од 371.028 илјади МКД (2021: 348.131 илјади МКД). Обврзниците се во денари и во девизна клаузула и каматни стапки од 2% до 5%.

Заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото има вложувања во акции во домашни правни лица во износ од 1.720 илјади МКД (2021: 1.828 илјади МКД). Вложувањата во акции се во рамките на законски пропишаните лимити.

Заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото има орочени депозити во банки на износ од 191.135 илјади МКД (2021: 44.518 илјади МКД) со рокови на орочување од 1 година до 4 години и каматни стапки од 1,0% до 3,5%.

24. Побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Побарувања произлезени од договори за осигурување	44.746	32.946
Исправка на вредност	(1.560)	(1.925)
Побарувања по основа на осигурување намалени за исправка на вредноста	43.187	31.021

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
На 1 јануари:	1.925	78
Признаена исправка на вредноста:	-	-
Дополнителна исправка	682	2.463
Ослободување на исправка на вредност	<u>(1.047)</u>	<u>(616)</u>
На 31 декември	<u>1.560</u>	<u>1.925</u>

25. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Побарувања од застапници	141	141
Побарувања за исплатени аванси	2.512	2567
Исправка на вредност	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>2.654</u>	<u>2708</u>

26. А) Останати побарувања

Во илјади денари

	2022	2021
Побарувања од вработени	58	-
Побарувања за депозити, аванси и кауции	210	-
Остаанати побарувања	0	-
Побарувања од купувачи	524	120
Исправка на вредност	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>792</u>	<u>120</u>

26. Б) Побарувања од финансиски вложувања

Побарувања по основ на камата - долгорочни депозити
Побарувања по основ на камата – заеми

	2022	2021
Побарувања по основ на камата - долгорочни депозити	19	-
Побарувања по основ на камата – заеми	<u>130</u>	<u>-</u>
	<u>149</u>	<u>-</u>

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

27. Останати средства

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	9.658	7.500
Парични средства и останати парични еквиваленти	19.062	5.512
	28.720	13.012

28. А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2022 и 2021 година:

<i>Во илјади денари</i>	Опрема и останати средства	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2021	10.292	10.292
Зголемување	1.702	1.702
Намалување	(1.336)	(1.336)
На 31 декември 2021	10.658	10.658
На 1 јануари 2022	10.658	10.658
Зголемување	4.317	4.317
Намалување	(20)	(20)
На 31 декември 2022	14.956	14.956
Исправка		
На 1 јануари 2021 година	1.996	1.996
Амортизација за годината	16 1.799	1.799
Продажби	(635)	(635)
На 31 декември 2021 година	3.160	3.160
На 1 јануари 2022 година	3.160	3.160
Амортизација за годината	16 2.155	2.155
Продажби	(15)	(15)
На 31 декември 2022 година	5.299	5.299
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2021 година	7.500	7.500
На 31 декември 2022 година	9.658	9.658

На 31 декември 2022 година, Друштвото нема опрема под залог (2021: нема).

28. Б) Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Парични средства во банка		
- во денари	18.940	5.512
- во девизи	123	-
	19.062	5.512
Исправка на вредноста	-	-
	19.062	5.512

29. Активни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	702	107
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	9.136	2.975
	9.838	3.082

Активните временски разграничувања во износ од 9.136 милиони МКД се однесуваат на одложување на трошоци по основ на користење на подолготрајни услуги и осигурување.

30. Капитал и резерви

Акционерски капитал

<i>Во број на акции</i>	Обични акции	
	2022	2021
Запишани и уплатени акции		
На 1 јануари	100.000	100.000
Зголемување	40.000	-
На 31 декември	140.000	100.000

На 31 декември 2022 година, одобриот акционерски капитал се состои од 140.000 (2021: 100.000) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Во текот на 2022 година, издадена е нова емисија (втора емисија) на обични акции по пат на приватна понуда за институционален инвеститор. Вкупната вредност на емисијата е 2.000.000 евра во денарска противвредност (40.000 обични акции по номинална вредност од 50 евра за една акција).

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2022	2021
Триглав Инт. ДОО, Љубљана	86%	80%
Триглав Осигурување АД, Скопје	14%	20%

30. Капитал и резерви (продолжение)

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2021: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи за продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија.

31. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2022 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 2.008 илјади МКД (2021: 5.226 илјади МКД) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2022 година од 140.000 (2021: 100.000), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Нето добицка / загуба која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>2.008</u>	<u>(5.226)</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>-</u>	<u>-</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>140.000</u>	<u>100.000</u>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка (загуба) по акција	<u>14</u>	<u>(52)</u>

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

32. Бруто технички резерви

Резерви по договори за осигурување и средства за реосигурување

<i>Во илјади денари</i>	2022			2021		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Математичка резерва	314.460	-	314.460	177.417	-	177.417
Преносна премија	912	-	912	967	-	967
Резерви за штети	2.302	-	2.302	297	-	297
Резерви за бонуси и попусти	-	-	-	-	-	-
Бруто останати технички резерви	7.253	-	7.253	-	-	-
	324.927	-	324.927	178.681	-	178.681

<i>Во илјади денари</i>	2022			2021		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Бруто технички резерви за договори кај кој осигуреникот го превзема инвестициот ризик	44.325	-	44.325	6.649	-	6.649
	44.325	-	44.325	6.649	-	6.649

Движење на резервите по договори за осигурување во 2022 година

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	292.600	85	817	293.502
Преносна премија	20.958	532	380	21.870
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	-	-	-	-
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	313.558	618	1.197	315.372
Резерви за штети	2.263	39	-	2.302
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	2.263	39	-	2.302
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Нето останати резерви
(намалени за реосигурителот)

-	-	-	-
315.821	657	1.197	317.674

32. Бруто технички резерви (продолжение)

Движење на резервите по договори за осигурување во 2021 година

Во илјади денари	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	146.298	61	461	146.817
Преносна премија	30.598	528	440	31.565
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	-	-	-	-
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	176.895	598	901	178.384
Резерви за штети	118	180	-	297
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	118	180	-	297
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	-	-	-	-
	177.013	768	901	178.682

Бруто технички резерви

Во илјади денари	2022	2021
Бруто математичка резерва	314.460	177.417
преносни премии за животно осигурување	20.958	30.598
математичка резерва за животно осигурување	293.502	146.819
Бруто резерва за преносни премии	912	967
Бруто резерва за штети	2.302	297
настанати и пријавени	1.960	103
настанати и непријавени	232	150
трошоци за ликвидација на штети	110	44
Останати резерви	7.253	-
	324.927	178.681

33. Резерви за вработените

Во илјади денари	2022	2021
Резерви за отпремнина	51	110

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Резерви за јубилејни награди	66	108
Резерви за неискористени одмори	51	75
Останати резерви	901	1.331
	1.069	1.624

Друштвото нема свој колективен договор. Од таа причина пресметките се направени врз основа на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, како и на Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на Друштвото. Согласно ова се издвоени износи за отпремнина за пензија и за јубилејна награда од 10, 20, 30 и 40 години.

Основицата за пресметка е просечна месечна нето плата за работник во Македонија исплатена за последните три месеци за кои има статистички податоци. При ова во основицата е земен во предвид и персоналниот данок кој би требало да го плати друштвото при исплатата.

34. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Заклучно со 31.12.2022 година Друштвото не е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење, како и надвор од неговото редовно работење.

Превзементи обврски

Заклучно со 31.12.2022 година Друштвото нема преземено обврски.

35. Усогласеност со законската регулатива

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на математичката резерва и техничките резерви. На 31 декември 2022 година, математичката и техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 324.927 илјади МКД (2021: 178.681 илјади МКД), а вкупните вложени средства изнесуваат 394.951 илјади МКД (2021: 190.889 илјади МКД). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските).

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади МКД	Матично друштво	Сестрински подружници							Вкупно
31 декември 2022	Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав Сараево	Триглав Бања Лука	
Средства	355	0	0	4	0	55	6	0	420
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	355	-	-	4	-	55	6	-	420
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски	0	0	23	285	35	79	0	21	443
Обврски кон добавувачи	-	-	23	285	35	79	-	21	443
Обврски кон реосигурители	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи									0
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи од провизии и надомести	-	136	-	4	-	-	-	-	140
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати приходи	920	-	-	-	-	-	-	-	920
Расходи	2.030	789	68	2.135	118	0			5.140
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Пренесена премија на реосигурителите	-	789	-	-	-	-	-	-	789
Административни трошоци	2.030	-	68	2.135	118	-	-	-	4.351

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

36. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Во илјади МКД	Матично друштво	Сестрински подружници						Вкупно	
31 декември 2021	Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав Сараево	Триглав Бања Лука	
Средства	0	0	0	0	0	139	0	0	139
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	139	-	-	139
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски	169	141	0	338	27	145	0	0	820
Обврски кон добавувачи	169	-	-	338	27	145	-	-	679
Обврски кон реосигурители	-	141	-	-	-	-	-	-	141
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи									0
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи од провизии и надомести	-	5	-	4	-	-	-	-	9
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Расходи	2.032	580	28	2.296	64	535			5.535
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Пренесена премија на реосигурителите	-	580	-	-	-	-	-	-	580
Административни трошоци	2.032	-	28	2.296	64	535	-	-	4.955

36. Одложени и тековни даночни обврски

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Одложени даночни обврски	40	2.296
Тековни даночни обврски	206	137
	246	2.433

37. А) Останати обврски од непосредно работење

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Обврски за провизија за посредници	2.977	4.470
Обврски за примени аванси за премија	5.047	6.555
Вишок уплати	3.371	6.892
Останати обврски од непосредно работење	1.643	22
	13.038	17.940

38. Б) Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Обврски кон вработените	4	(3)
Обврски кон добавувачите	1.754	2.733
Обврски по основ на договори на дело	3	22
Обврски кон органи на управување	47	0
	1.808	2.752

38. Пасивни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2022	2021
Пасивни временски разграничувања	8.031	4.124
	8.031	4.124

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2021 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

39. Последователни настани

По 31 декември 2022 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

ПРИЛОГ 1 - ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ со ПОТВРДА НА АКТУАРОТ

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД СКОПЈЕ



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 31 декември 2022

Скопје, февруари 2023

СОДРЖИНА

1. Значајни податоци за работењето за годината завршена на 31 декември 2022
2. Организациона структура
3. Управување и водење на Друштвото
4. Акционерски капитал и акционери на Друштвото
5. Деловно опкружување
6. Работење во периодот на известување
7. Финансиски резултат и финансиска положба
8. Контрола на ризикот
9. Подршка на информатичка технологија
10. Вработување и структура на вработени
11. Правни и економски односи со поврзани и заинтересирани страни

1. Значајни податоци за работењето за годината завршена на 31 декември 2022 година

1.1 Основни податоци

Име на друштвото:	ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, Скопје
Седиште на друштвото	Адреса: Бул "8-ми Септември" бр.18, кат 2 1000 Скопје - Карпош Телефон: 5102-201 Факс: Електронска пошта: info@triglavzivot.mk Интернет: www.triglavzivot.mk
Дата на основање:	25.08.2017 година
Упис во централен регистар	04.10.2017 деловоден број 35020170020798
Матичен број	7233825
Даночен број	4080017568947
Основен капитал на друштвото	7.000.000 еур
Извршен член на Одборот на директори	Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска
Претседател на Одбор на директори	Г-дин Тедо Дјекановиќ
Дејност на друштвото по стандардна класификација на дејноста	Животно осигурување 65.11
Овластен ревизор	Дилоит ДОО Скопје Адреса: Булевар Партизански Одреди 15А, Скопје 1000

1.2 Значајни финансиски податоци за работењето

МКД`000	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс 2/3
1	2	2	4
Пресметана бруто премија	367.434	199.423	184,2
Нето заработена премија	365.757	198.315	184,4
Бруто ликвидирани штети	(64.704)	(22.833)	283,4
Нето издатоци за штети	(66.708)	(22.775)	292,9
Нето трошоци за спроведување на осигурување	(125.292)	(83.277)	150,5
Резултат од работењето пред оданочување	2.008	(5.226)	
Нето резултат од работењето	2.008	(5.226)	
РОЕ (Принос на капиталот)	0,64%	-2,0%	

МКД`000	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс 2/3
1	2	2	4
Технички резервации	369.252	185.330	199,2
Вкупно капитал	311.843	262.435	118,8
Број на вработени	49	38	128,9

Мисија

Обезбедуваме сигурна иднина и позитивно искуство за нашите клиенти преку сеопфатни услуги за осигурување со висок квалитет на доверлив, едноставен и иновативен начин. Во Триглав Осигурање Живот АД Скопје ја остваруваме нашата мисија врз основа на нашите вредности и основни компетенции, односно конкурентни предности.

Визија

Нашата визија за периодот до 2023 година нè обврзува со фокус на клиентот динамично да развиваме нови начини на работење кои се основа на нашиот одговорно долгорочен развој и истовремено да работиме профитабилно и безбедно. Во регионот на Југоисточна Европа препознатливи сме како водечки понудувач на иновативни и сеопфатни производи и услуги за осигурување, како и управување со средства. Нашата Групација е најголема по критериум на приходи, како и по задоволство на клиенти. Клиентите ги препознаваат нашите производи и услуги како едноставни и пожелни. Нашата главна конкурентска предност е искуството на нашите клиенти. Динамично развиваме нови начини за работење, кои се на врвот на трендовите на дигитализација. Добро сме позиционирани во динамични мрежи на деловни екосистеми. Ефикасно управуваме со ризиците и ја осигуруваме финансиската стабилност на Групацијата со реализирање на поврат на капиталот (ROE) што е прифатлив за сопствениците. Придонесуваме за одржување на независен кредитен рејтинг А на Групацијата Триглав. Имаме регулиран и ефикасен систем за управување и раководење со Друштвото. Нашите процеси се флексибилни, едноставни, технолошки напредни и економични. Посветеност на работата и високо квалификувани вработени се основата на нашата култура на отвореност и соработка, како и нашата одговорност и заинтересираност за сите вработени и нашиот одржливо-ориентиран развој и одговорни засегнати страни за развој.

Клучни стратешки цели

Нашите клучни стратешки ориентации (стратешки теми) до 2023 година се:

- Фокус на клиентот и развој на сродни услуги;
- Промена на организацијата и културата во соработлива и агилна;
- Долгорочна стабилност, профитабилност и зголемување на вредноста на Групација Триглав.

Нашите стратешки цели ги категоризираме на нашата стратешка мапа на четири нивоа, односно на четири аспекти на делување.

Аспект на вработени, образование и развој

- Обновена организациска култура;
- Соодветен број, структура и посветеност на вработените за обновени и оптимизирани процеси;
- Соодветни компетенции и дигитална способност на вработените;
- Стабилност и соодветна структура на клучниот и перспективен кадар; и
- Мобилност на вработените.

Аспект на процесите (организација)

- Висок степен на автоматизација, оптимизација и трошкова економичност на работните процеси;
- Дигитален начин на работење;
- Развиена мулти-матрична организација и раст на работната продуктивност;
- Ефикасна употреба на податоци (внатрешни и надворешни) за носење на правилни деловни одлуки;
- Иновативност; и
- Користење на синергии во Групацијата.

Аспект на клиентите (пазарот)

- Сеопфатен и одговорен третман на клиентите, како и водење на комуникација со нив преку сите канали;
- Задоволни и лојални клиенти;
- Зголемен број на активни клиенти, зголемено разбирање на нашите услуги и зголемен обем на осигурување кај секој поединечен клиент;
- Осигурителни производи со високо ниво на поврзани услуги; и
- Нови деловни модели.

Финансиски аспект

- Профитабилноста во работењето;
- Зголемување на обемот на работа (Групацијата Триглав по полисирана премија останува најголемата осигурителна компанија во регионот на Југоисточна Европа);
- Придонес за зачувување на кредитниот рејтинг на Групацијата Триглав во категорија А;
- Адекватност на капиталот и оптимална алокација на капиталот по сегменти; и
- Сеопфатно управување со ризикот.

Планирани активности

За спроведување на зацртаните цели Друштвото во наредниот период планира да преземе низа активности, а кои вклучуваат:

- Зголемување на премијата, развој и проширување на продажната мрежа преку:
 - Адекватна распределба на планираната премија по продажни канали,
 - Доделување на индивидуални премиски планови и континуирано следење на реализацијата на продажната мрежа на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје;
- Развој на сопствената продажна мрежа;
- Развој на bancassurance каналот, преку обезбедување на поддршка во делот на едукацијата и заедничките маркетинг кампањи;
- Развој на соработката со брокерите, преку зголемување на обемот на едукација на нивната продажна мрежа за нашата понуда;
- Постојана едукација на продажната мрежа и преземање на добрите практики за продажба на производот;
- Остварување на одредено ниво на принос преку имплементација на конзервативна политика за управување со финансиски вложувања, но истовремено и спроведување на сигурност, диверзификација и ликвидност на финансиското портфолио;
- Воспоставување постапка за проверка на потенцијалното влијание на деловните одлуки од вложувањето на средства за адекватноста на капиталот на Друштвото согласно со регулативата за Солвентност II.
- Воспоставување на систем за насочено раководење;
- Развој на компетенцијата на раководната структура на Друштвото преку coaching;
- Квантитативен (преку зголемување на бројот на вработени) и квалитативен (преку насочени интерни едукации) развој на интерната продажна мрежа;

2. Организациона структура


Внатрешната организација и систематизација на Друштвото е уредена на тој начин што овозможува ефикасно и квалитетно извршување на сите сложени, стручни, административни и други процеси на работа, преку адекватна поделба на работите и работните задачи во организациските единици на Друштвото.

Во текот на 2022 година, имплементирани се постапките за реорганизација во работењето на Друштвото заради зголмување на ефикасноста и самостојноста на работењето на Друштвото со цел остварување на забрзан раст и развој во иднина по усвојувањето на новата систематизација на Друштвото која овозможува покривање на сите клучни функции во Друштвото.

Во рамките на актот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи на Друштвото прецизно е дефиниран делокругот на работа и активностите на секоја од организациските единици. За успешно извршување на овие активности во Друштвото се организирани соодветни организациски облици, организирани на следниот начин:

- Одбор на директори,
- Служба за интерна ревизија,
- Извршен директор
- Кабинет на Извршен директор,
- Сектор за управување со деловни процеси,
- Сектор за управување со продажба,
- Сектор за финансии и сметководство.

со следната функционална организациска шема:



3. Управување и водење на Друштвото

Основите на корпоративното работење на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје се уредени со позитивните законски прописи на Република Македонија, односно со одредбите на Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон. Содржината на Статутот се определува согласно одредбите на позитивните законски прописи и во истиот покрај останатото се доуредуваат и прецизираат основните начела, принципи и надлежности на органите на управување и водење на Друштвото.

Согласно одредбите на Статутот, кои се целосно усогласени со позитивните законски прописи, како органи на Друштвото се утврдени:

- Собранието на акционери и
- Одборот на директори.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Собранието на акционери е највисокиот орган во Друштвото. Акционерите своите права ги остваруваат на Собранието на акционери. Секој акционер има право да учествува во работата на Собранието и право на глас од моментот на упис во акционерската книга. Собранието е единствениот форум на кој акционерите ги остваруваат своите права во Друштвото.

Собранието не може да одлучува за прашања од областа на управувањето, односно од областа на водењето на работењето на Друштвото што е во надлежност на органот на управување. Само по исклучок може да му се дадат одредени управувачки права на Собранието на акционери и тоа во делот на одобрување на зделка со заинтересирана страна и голема зделка

Во глава од Статутот се уредени правата на акционерите во учествувањето и работата на Собранието на акционери. Понатаму во оваа глава се утврдени и надлежностите на Собранието на акционери, односно прашањата по кои одлучува собранието на акционери, а кои се изрично определени во Законот за трговските друштва и самиот статут. Во оваа глава се уредени и прашањата во врска со:

- годишно собрание;
- свикување на собрание (собрание во времето меѓу две годишни собранија);
- покана и јавен повик за свикување на собрание;
- содржина на поканата, односно на јавниот повик;
- дневен ред и вклучување нови точки на дневен ред;
- пријавување и евиденција за присуство на собрание;
- кворум за работа на собранието;
- мнозинство со кое се одлучува на собрание;
- водење собрание;
- услови за остварување на право на глас;
- ограничување при остварувањето на правото на глас;
- начин на гласање на собранието;
- утврдување на резултатите од гласањето;
- влегување во сила на одлуките на собранието;
- право на известување и
- записник од собрание.

Во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година беа одржани три седници на Собранието на акционери. На тринаесетата седница која се одржа на 27.05.2022 година се се усвоени финансиските извештаи и годишната сметка на Друштвото за 2021 година, извештајот на надворешните ревизори за финансиските извештаи за 2021 година, донесена е Одлука за покривање на загубата на Друштвото за 2021 година, како и е одобрена работата на Одборот на Директори по усвојување на извештајот за работење на Друштвото во 2020 година, на четиринаесетата седница која се одржа на 24.08.2022 се донесена одлука за избор на надворешен ревизор, на петнаесетата седница која се одржа на

05.12.2022 година се донесе одлука за згоемување на основниот капитал на Друштвото по пат на нова емисија на обични акции.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е организирано според едностепениот систем на управување. Овој систем на управување е претставен преку единствен орган на управување – Одбор на директори. Членовите на Одборот на директори на 31.12.2022 се прикажани во продолжение:

- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори;
- Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска – Извршен член на Одборот на директори - Извршен директор;
- Г-дин Иван Сотошек, магистер по право – Неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Владимир Мишо Чеплак, дипломиран економист – Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, дипломиран економист – Независен неизвршен член на Одборот на директори.

Сите членови на Одборот на директори се избираат од страна на Собранието на акционери. Одборот на директори ја има водечката улога во корпоративното управување на Друштвото. Тој ги дефинира мисијата, целите и визијата на Друштвото при тоа застапувајќи ги интересите на Друштвото и водејќи грижа за заштита на сите акционери, и врши контрола и надзор над извршните директори и менаџери во Друштвото.

Неизвршните членови вршат контрола и надзор над работењето на извршниот член во Одборот. Тие имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на Друштвото, неговиот имот, особено благата на Друштвото и хартиите од вредност и стоките. Неизвршните членови на Одборот на директори за вршење за одделни стручни работи од надзорот можат да задолжат било кое вработено лице во Друштвото или друго стручно лице. Претседателот на Одборот на директори се избира од редот на неизвршните членови.

Извршниот член го води работењето на Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши сите работи поврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на Одборот на директори и вршењето на тековните активности на Друштвото и да дејствуваат во сите околности во име на Друштвото. На негов предлог, Одборот на директори ја утврдува внатрешната организација и начинот на којшто се врши координацијата на водењето на работењето на Друштвото.

Во глава I од Статутот е уреден органот на управување на Друштвото – Одборот на директори, каде што подетално се уредени и следните прашања:

- избор на членовите на одборот на директори
- независен неизвршен член (услови за назначување на независен член)
- услови за избор на неизвршни членови на одборот на директори
- оставка (начин на поднесување на оставка)
- претседател на одборот на директори (начин на избор и овластувања на претседателот)
- кворум за работа и за одлучување
- состаноци и известување
- состаноци преку конференциска телефонска врска
- одлучување без одржување состанок
- записник од состаноците
- комисии (одборот на директори може да формира една или повеќе комисии од редот на своите членови и од други лица)
- непотполн состав
- овластувања на одборот на директорите и овластувања кои не можат да се пренесат врз извршниот член
- услови за вршење на функција на извршен член
- овластувања на неизвршните членови во вршењето надзор

- надлежности на неизвршните членови на одборот на директори
- одговорности на неизвршните членови на одборот на директори
- еднаква положба на членовите на одборот на директори
- судир на интересите
- забрана на конкуренција
- извршен член на одборот на директори (избор и овластувања)
- известување до неизвршните членови (од страна на извршниот член)
- извештај за работењето на друштвото
- награда на членовите на одборот на директори
- отповикување на членови на одборот на директори

Во текот на 2022 година, Одборот на директори одржа десет (10) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.


Во 2022 година примањата на извршните членови на Одбор на директори изнесуваат 5.323 илјади МКД, додека примањата за неизвршните членови на Одбор на директори изнесуваат 636 илјади МКД.

4. Акционерски капитал и акционери на Друштвото

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2022 година е зголемен во однос на претходните датуми на известување. Станува збор за зголемување на вредноста на основната главнина преку издавање втора емисија на обични акции во приватна понуда наменета за институционалниот инвеститор ТРИГЛАВ ИНТ, HOLDINŠKA DRUŽBA D.O.O. која имаше 80% сопственост на акциите на Друштвото. Новиот капитал се состои од 140.000 обични акции со вкупен номинален капитал од 7.000.000 евра. Номиналната вредност по акција е 50 евра. Акциите се евидентираат и се чуваат во Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија, како обични акции. Акциите им даваат на сопствениците право на исплата на дивиденда и право на глас на состаноците на Собранието на акционери. Еден глас на Собранието на Друштвото се добива за еквивалент на една обична акција. Акцијата е издадена во нематеријална форма, ISIN код MKTROZ101011.

Акционерска структура на 31 декември 2022	Вкупно	Домашни	Странски	Правни лица	Физички лица
Број на акции	140.000	20.000	120.000	140.000	0
Број на акционери	2	1	1	2	0
Број на акции - учество	100%	14%	86%	100%	0%
Број на акционери - учество	100%	50%	50%	100%	0%

Во продолжение се прикажани акционерите во Триглав Осигурување Живот АД Скопје.



5. Деловно опкружување

5.1 Општо деловно опкружување и влијание на околината врз работењето на Друштвото

A) Политички аспект

По членството на Македонија во НАТО и решавање на спорот со помеѓу македонската и грчката влада во врска со името на државата, очекувано беше дека политичката ситуација ќе се релаксира и Македонија ќе продолжи на потот кон полноправно членство во Европската Унија. Но и покрај одлуката, Македонија конечно доби одлука за почеток на преговорите со ЕУ но без конкретен датум. Очекувањата беа дека ова се историски достигнувања со кои ќе се постигне економски стабилен иднина и подобрен животен стандард. И покрај ова Македонија не ги започна преговорите во текот

на поради тоа што преговарачката рамка во моментот е условена од стана на Бугарската влада која на останатите членки на ЕУ им достави документ со услови/барања кои Република Северна Македонија мора да ги прифати.

Глобалната економија продолжува да се соочува со големи предизвици, обликувани од долготрајните ефекти на три моќни сили: руската инвазија на Украина, кризата на трошоците на животот предизвикана од постојаните и зголемени инфлационски притисоци и забавувањето во Кина. Најновите прогнози покажуваат дека глобалниот раст ќе остане непроменет во 2022 година на 3,2% и бавен до 2,7% во 2023 година.

Руската инвазија на Украина продолжува силно да ја дестабилизира глобалната економија, што доведува до тешка енергетска криза во Европа која нагло ги зголемува трошоците за живот и ја попречува економската активност. Цените на бензините во Европа се зголемени за повеќе од четири пати од 2021 година, а Русија го намали снабдувањето на помалку од 20% од нивото во 2021 година, зголемувајќи ги шансите за недостиг на енергија следната зима и понатаму. Пошироко, конфликтот, исто така, ги зголеми цените на храната на светските пазари, и покрај неодамнешното олеснување по договорот за жито во Црното Море, што предизвика сериозни тешкотии за домаќинствата со ниски приходи ширум светот.

Б) Економски аспект

Последните показатели од домашната економија упатуваат на макроекономска слика која во најголем дел е во согласност со октомвриските проекции, но одредени отстапувања се видливи во одредени сегменти. Според објавените податоци за проценетиот БДП, во третиот квартал на 2022 година реалниот раст на БДП забави на 2% на годишна основа (4% во претходниот квартал) и одговара на проектираниот раст за овој квартал во октомврискиот проекциски циклус. На овие достигнувања влијаат неповолните ефекти на војната во Украина врз цените и понудата, како и изразената варијабилност и неизвесност на надворешните економски и финансиски услови.

Во однос на промените на потрошувачките цени, во ноември 2022 година годишната стапка на инфлација изнесува 19,5 %, што е забавување во однос на минатомесечните остварувања (19,8%), по постојан раст повеќе од една година. Годишната стапка на инфлација во периодот јануари-ноември 2022 година изнесува 13,8 отсто. Забавувањето на годишната стапка на инфлација во целост е резултат на забавениот раст на цените на компонентата храна, заедно со стабилизирањето на растот на цените на енергетската компонента и умерениот раст на базната инфлација. Сепак, инфлацијата и натаму е резултат на факторите на страната на понудата, односно зголемувањето на увозните цени на храната и енергијата, вклучително и домашната цена на електричната енергија и топлинската енергија, кои се под влијание на движењата на светскиот енергетски пазар. Нивниот долгорочен и посилен раст создава преносни ефекти врз цените на другите производи и услуги.

Невработеноста во третиот квартал од 2022 година дополнително се намали благо, на 14,3% од претходните 14,5% (K2.2022). Вработеноста стагнира на 47,3%, така што падот на невработеноста е постигнат како резултат на пасивноста на населението на пазарот на трудот, што е неповолен тренд што започна за време на пандемијата.

Главни економски индикатори

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Проекција 2023
БДП (реална стапка на раст %)	3,9%	2,8%	1,1%	2,9%	3,2%	-6,1%	4,0%	2,4%	2,7%
Инфлација (просек, на кумулативна)	-0,3%	-0,2%	1,4%	1,5%	0,8%	1,2%	2,4%	14,2%	3,0%
Стапка на невработеност %	26,1%	23,7%	22,4%	20,7%	17,3%	16,4%	15,2%	14,8%	15,8%

Извор: Министерството за финансии на Република Северна Македонија

Каматни стапки

Во текот на последното тримесечје на 2022 година, во услови кога сè уште има ценовни притисоци, се продолжи со приспособување на монетарната политика, со што се започна од крајот на минатата година. Така, основната каматна стапка на Народната банка беше дополнително зголемена во три наврати, за вкупно 1,75 п.п., достигнувајќи го нивото од 4,75%, на крајот на 2022 година. Каматните стапки во К1.2022 беа 0,7% за 12-месечните државни обврзници, 0,9% за 24-месечните државни обврзници и 2,9% за 15-годишните државни обврзници. Каматните стапки во К2.2022, како што беше предвидено, се зголемени на 1,4% без девизна клаузула и 1,2% со девизна клаузула за 12-месечни државни обврзници, а за 15-годишни државни обврзници на 3,7% или 3,5% со девизна клаузула. Во К3.2022 каматната стапка продолжи да расте до 2,0% за 12 месечни државни обврзници без девизна клаузула, а за 15-годишни државни обврзници до 4,2% или 4,0% за обврзниците со девизна клаузула. Во К4.2022 продолжи трендот на раст на каматните стапки. Емисијата на 12 месечни државни обврзници е реализирана со камата од 3,5%, понудени се и 15-годишни обврзници со каматна стапка од 5,4%, односно 5,15% за обврзници со девизна клаузула.

Рочност	Државни обврзници без девизна клаузула					
	12 М	2 Г	3 Г	5 Г	10 Г	15 Г
2014	1,70%	2,20%	3,65%	2,9%	3,8%	/
2015	2,50%	2,20%	2,65%	/	3,8%	/
2016	2,60%	2,80%	/	/	3,9%	/
2017	1,85%	2,10%	2,35%	/	/	/
2018	0,90%	1,30%	1,50%	2,0%	/	3,4%
2019	0,60%	/	/	1,5%	/	3,0%
2020	0,40%	0,60%	1,30%	1,20%	2,00%	2,50%
2021	0,40%	/	1,30%	1,20%	/	2,50%
2022	3,5%	/	/	/	/	5,4%

Рочност	Државни обврзници со ЕУР валутна клаузула						
	12 М	2 Г	3 Г	5 Г	10 Г	15 Г	30 Г
2014	3,00%	2,00%	/	2,70%	4,50%	/	/
2015	1,50%	2,00%	/	/	3,50%	4,00%	/
2016	2,50%	2,70%	/	/	3,70%	4,30%	/
2017	1,75%	2,00%	/	2,50%	/	3,80%	/
2018	0,90%	0,90%	/	/	/	2,90%	4,50%
2019	0,50%	/	/	1,30%	/	2,45%	4,10%
2020	/	0,35%	1,00%	/	1,50%	2,20%	4,10%
2021	0,50%	/	/	/	/	2,20%	/
2022	/	/	/	/	/	5,15%	/

Извор: Министерство за финансии

Јавен долг

На 31 декември 2022 година јавниот долг изнесува 57,1%, што е за 3,9 процентни поени понизок од нивото во 2021 година, буџетскиот дефицит е за 1 процентен поен помал од планот за 2022 година и 8,7 отсто помал од 2021 година. Управувањето со јавните финансии е посебен предизвик во турбулентно економско опкружување, експанзивната фискална политика што се водеше за време на пандемијата, со насочена поддршка за одржување на ликвидноста на компаниите, зачувување работни места и социјална помош на невработените и ранливите категории граѓани, резултираше со зголемување на буџетскиот дефицит на 8,1% од БДП во 2020 година, придонесувајќи за нагло зголемување на јавниот долг на 59,7% од БДП, достигнувајќи рекорден јавен долг од 61% во 2021 година, што, со континуирана посветеност на фискалната консолидација, на 31 декември 2022 година се спушти на ниво од 57,1% од БДП.



Извор: Министерство за финансии

В) Социјален аспект

Во текот на септември 2021 година во земјава е извршен попис, чии резултати покажаа дека во Македонија живеат 1.836.716 жители. Овој попис ги потврди предвидувањата дека бројот на жители е намален во однос на претходните официјални податоци за близу 232 илјади жители, пред се како резултат на економската миграција на македонските граѓани во западните земји. Според податоците на Националното биро за статистика во основното образование, од година во година се намалува бројот на генерации кои влегуваат во основно образование, како и вкупниот број на ученици. Број на запишани ученици во основното образование во учебната 2020/2021 година, тој е помал за 8,4% во однос на 2010/2011 година. Се намалува и бројот на запишани ученици во средно образование. Бројот на запишани ученици во средното образование, во учебната 2020/2021 година, во однос на 2010/2011 година е помал за 24,1%. Број на запишани студенти во 2020/2021 година, е намален за 19,6% во однос на 2010/2011 година, што е предизвикано од заминувањето на голем број млади од државата

5.2 Осигурителен пазар

Според последните податоци на Агенцијата за супервизија, осигурителните компании се во доминантна сопственост на странски инвеститори, претежно странски осигурителни компании. Од вкупниот капитал, 75,6% е странски капитал (за осигурување на живот: 94%; за неживотно осигурување: 70%). Во јануари 2019 година, Нова осигурување доби нов сопственик - Халк банка АД Скопје, како и ново име - Халк осигурување. Со тоа се намали процентот на странски капитал во осигурителниот сектор. Во 2020 година, со стекнувањето акции во Еуролинк осигурување АД Скопје, Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE Group) стана единствен акционер во оваа компанија.

На пазарот на осигурување во Република Северна Македонија активно работат 16 друштва, од кои 11 друштва работат неживотно осигурување, а 5 друштва работат животно осигурување. Само едно друштво, покрај работењето со неживотно осигурување, има дозвола за извршување и работење со ре-осигурување.

На крајот на 2022 година осигурителниот пазар во Република Северна Македонија го сочинуваат 39 осигурителни брокерски друштва, 12 друштва за застапување при осигурување и 7 банки кои дејствуваат како застапници за осигурување.

Според последните расположливи податоци за Q4 2022 година, бруто премиите за животно осигурување за четвртиот квартал од 2022 година пораснале за 13,7% во однос на истиот период од 2021 година, односно во апсолутен износ од 274,7 милиони денари, што покажува дека осигурувањето на живот полека но сигурно заземајќи го местото на еден од примарните избори за осигурување на граѓаните во земјава.

Во сегменотот на животно осигурување делуваат 5 осигурителни компаниии со висока концентрација како резултат на малиот број друштва од овој домен на работење.

Регистар на осигурителни друштва во Република Северна Македонија:

Друштва за неживотно осигурување:

- Триглав Осигурување АД
- Осигурување Македонија АД, Скопје - Vienna Insurance Group (порано познато како QBE)
- Сава Осигурување АД, Скопје
- Евроинс АД
- Винер – Viena Insurance Group
- Еуролинк

- Граве
- Уника
- Осигурителна полиса
- Халк Осигурување АД
- Кроација Осигурување - Неживот, Скопје

Друштва за животно осигурување:

- Кроација Осигурување
- Граве
- Винер Лајф-Vienna Insurance Group
- УНИКА Лајф АД Скопје
- Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Во прилог е преглед на пазарното учество на осигурителните субјекти во делот на животно осигурување во Р. Северна Македонија заклучно со 31.12.2022, пресметано врз основа на бруто полисирана премија.

	31 декември 2022	31 декември 2021
Кроација Живот	31,62%	34,38%
Граве Живот	22,15%	25,90%
Винер Живот	17,56%	17,39%
Уника Живот	12,54%	12,36%
Триглав Живот	16,14%	9,96%

Според последните расположливи податоци за Q4 2022 година, забележан е раст на бруто полисирана премија за 13,7% во однос на истиот период од 2021 година, односно во апсолутен износ од 274,7 милиони денари, што покажува дека осигурувањето на живот полека но сигурно го зазема местото на еден од примарните избори за осигурување на граѓаните во земјава.

	БПП 2022	БПП 2021	Апсолутна разлика 2022/2021
Кроација Живот	719.735	688.282	31.453
Граве Живот	504.280	518.447	-14.167
Винер Живот	399.652	348.206	51.446
Уника Живот	285.401	247.416	37.985
Триглав Живот	367.434	199.423	168.011
Вкупно	2.276.502	2.001.774	274.728

Триглав Осигурување Живот АД Скопје во 2022 година има најголем процентуален пораст на пазарниот удел во однос на 2021 година и пораст на пазарниот удел до 16,1% (Q4.2021: 9,96%).

Во текот на 2022 година, Триглав Осигурување Живот АД Скопје оствари највисок раст на апсолутна премија од 168,0 милиони денари и учествуваше во вкупниот раст на пазарот со високи 61%.

6. Работење во периодот на известување

6.1 Остварена бруто премија

МКД '000	Кл.	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
Осигурување на живот	19	317.556	192.396	165,1
Осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е кај осигуреникот	21	49.878	7.027	709,8
Вкупно		367.434	199.423	184,2

Од вкупниот износ на премијата, околу 105,6 милиони денари (околу 28,8%) е премија реализирана од Дирекцијата на Друштвото, што е за 56% повеќе од 2021 година. Дел од оваа премија во износ од 24,1 милион денари е и премијата од колективно осигурување.


Интерните продажни канали и застапниците на Триглав Осигурување Живот АД Скопје и останатите надворешни посредници со договори за застапување во бруто полисираната премија учествуваат со 21.1%, односно реализирана е премија во износ од 77,4 милиони денари, што е за 53% повеќе во однос на 2021 гоидна.

Кај брокерските друштва, беше планирана реализација на премија од 17.2 милиони денари. Ова е единствениот канал на продажба кој има пад за 10% во однос на 2021 година, како резултат на необновена фактурирана премија од еден брокер. Учеството на овој канал во бруто премијата на Друштвото за 2022 година е 4,7%.

Триглав Осигурување Живот АД Скопје има склучено договор со следниве банки кои се лиценцирани за вршење на работи на животно осигурување: Халк Банка АД Скопје, Комерцијална Банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје, ТТК Банка АД Скопје. Друштвото има договор за соработка со следниве банки: Стопанска Банка АД Битола, Силк Роад Банка АД Скопје и Капитал Банка АД Скопје.

Банко каналот како стратешки продажен канал има значителен раст во текот на 2022 година. Реализацијата на премијата е во износ од 167,2 милиони денари или 45,5% од вкупната премија.

Премија по продажни канали (милиони денари)



Во продолжение следува преглед на бројот на склучени полиси по класи на осигурување.

Класа на осигурување	Кл.	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс 2/3
1	2	2	3	4
Осигурување на живот	19	84.418	36.707	229,98
Осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е кај осигуреникот	21	134	29	462,07
Вкупно		84.552	36.736	230,16

6.2 Ликвидирани штети

МКД '000	Кл.	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
Осигурување на живот	19	63.733	22.833	279
Вкупно		63.733	22.833	279

Заклучно со 31 декември 2022 година, вкупната сума за бруто ликвидирани штети изнесува 63.7 милиони денари. Ликвидацијата во најголем дел се однесува на исплата на полиси за доживување. Ликвидираните штети се реализирани со индекс од 124,6 во однос на планот. Одстапувањето во однос на планот се однесува на зголемување на портфолиото на Друштвото како и значајно зголемување на премијата во однос на планот.

6.3 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2022 година изнесуваат 125.292 илјади МКД.

Анализата на нето трошоците за спроведување на осигурувањето за деловната 2022 година, направена е по природни групи на трошоци.

МКД '000	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс 2/3	Структура 2022
1	2	3	4	5
Трошоци за стекнување	66.476	39.333	169	53%
Провизија	44.631	21.504	208	36%
Бруто плати на вработените во внатрешната продажна мрежа	21.449	14.717	146	17%
Останати трошоци за стекнување	396	3.111	13	0%
Административни трошоци	58.816	43.944	134	47%
Амортизација	2.568	2.211	116	2%
Трошоци за вработените	26.992	21.482	126	22%
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност	543.232	327	166	0%
Останати административни трошоци	28.712	19.924	144	23%
Вкупно	125.292	83.277	150	100%

Трошоците за провизија изнесуваат 44.631 илјади МКД и се однесуваат на дадени провизии на застапниците, брокерските друштва и банките за реализирана бруто премија. Со оглед на тоа што Друштвото оствари значително повисока премија од 2021 година (раст од 84%), следствено беше забележан и раст на исплатените провизии за 108%.

Бруто плати на вработените во внатрешната продажна мрежа изнесуваат 21.449 илјади МКД и се повисоки во однос на минатата година кога изнесуваа 14.717 илјади МКД.

Останати трошоци за стекнување изнесуваат 396 илјади МКД.

Амортизацијата на средства изнесува 2.568 илјади МКД. Истата е поголема во однос на минатата година поради тоа што во текот на 2022 беше извршена набавка на автомобил, кој започна со амортизација во 2022 година..

Трошоците за вработени вклучуваат бруто плати на интерно вработените лица, со исклучок на вработените во продажната мрежа, како и останати трошоци за вработените согласно закон или колективен договор. Зголемувањето се должи и на зголемување на бројот на вработените.

Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност воглавно се резултат на трошоците за преведување на документи.

Останатите административни трошоци изнесуваат 28.712 илјади МКД. Во овој дел, најголемите издатоци во 2022 година се однесуваат за набавка на материјали и трошоци за одржување (3.038 илјади МКД), трошоци за наемнини (6.335 илјади МКД), патни трошоци, извршени преводи од страна на правни лица, телефонски и птт услуги итн. Истите се поголеми во однос на минатата година поради зголемениот обем на работа на Друштвото.

6.4 Структура на финансиските средства

Финансиските средства на 31 декември 2022 година изнесуваат 613.879 илјади МКД.

Во структурата на вкупните финансиски средства и вложувања во недвижности најголемо учество остваруваат вложувањата во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Р.М со 56% (2021: 83%), следени од депозитите во банки со учество од 31% (2021: 11%).

Вложувањата во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Р.М се со рок на доспевање од 10 до 30 години во износ од 342.564 илјади МКД (2021: 348.131). Дел од обврзниците се со девизна клаузула и имаат каматна стапка од 2% до 5%.

Орочените депозити во банки се на износ од 191.135 илјади МКД (2021: 44.518 илјади МКД) со рокови на орочување од 1 месец до 3 години и каматни стапки од 0,5% до 3,5%.

МКД '000	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс 2/3
1	2	3	4
Вложувања во недвижности			
Финансиски вложувања за тргување	26	20.111	0
Депозити во банки	191.135	44.518	429
Останати пласмани	5.645	5.231	108
Хартии од вредност расположливи за продажба	344.284	349.959	98
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	28.464	-	-
Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го превземе ризикот за вложување	44.325	6.649	667
Вкупно	613.879	426.468	144

Структура на финансиските средства и вложувања на 31 декември 2022 година



7 Финансиски резултат и финансиска положба

7.1 Финансиски резултат

Триглав Осигурување Живот АД Скопје во деловната 2022 година оствари нето добивка од работењето во износ од 2.008 илјади МКД.

- Нето приходите од премија изнесуваат 365.757 илјади МКД, за разлика од 2021 година кога Друштвото оствари заработена премија од 198.315 илјади МКД, односно раст од 84%. Гледано аналитички, нето премијата е поделена на:
 - Бруто премија од 367.434 илјади МКД
 - Премија предадена во реосигурување од 1.732 илјади МКД
 - Промена (ослободување) на бруто резервата за преносна премија за 56 илјади МКД
- Нето приходите од вложувања за 2022 година изнесуваат 13.652 илјади МКД. Од нив, 13.459 илјади МКД се однесуваат на приходи од камати на финансиските вложувања, 44 илјади денари се однесуваат на приходи од дивиденди од вложувања во акции, а останатите 148 илјади МКД се однесуваат на приходи по основ на позитивни курсни разлики. Нето приходите од камати се повисоки за 32% во однос на минатата година.
- Приходите од провизија од реосигурување изнесуваат 136 илјади МКД.
- Останатите приходи изнесуваат 1689 илјади МКД.

Во делот на расходите, Друштвото ги оствари следниве резултати:

- Нето расходите за штети изнесуваат 65.738 илјади МКД, Нето штетите се поделени на:
 - Бруто исплатени штети во износ од 63.734 илјади МКД и
 - Промена во бруто резервите за штети во износ од 2.004 илјади МКД.
- Промени во останатите осигурително технички резерви изнесува 181.973 илјади МКД, а кои се однесуваат на:
 - Зголемување на математичката резерва за 137.044 илјади МКД;
 - Издвојување на посебна резерва за полиси каде инвестицискиот ризик го носи осигуреникот во износ од 44.929 илјади МКД.

Зголемувањето на останатите осигурително технички резерви е резултат на растот на бруто полисираната премија во текот на годината.

- Нето трошоците за спроведување на осигурувањето се разгледани посебно во точка 6.3;
- Во 2022 трошоците од вложувања изнесуваат 2.252 илјади МКД и се однесуваат на негативните курсни разлики
- Останатите осигурително технички трошоци изнесуваат 3.935 илјади МКД .
- Кај вредносното усогласување на побарувањата остварено е ослободување во износ од 365 илјади МКД.
- Останатите расходи во деловната 2022 година се во износ од 401 илјади МКД.

Во продолжение е билансот на успех за годината завршена на 31 декември 2022 и 2021 година.

МКД '000	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс 2/3
1	2	3	4
Нето заработена премија	365.757	198.315	184
Приход од финансиски имот/средства	13.652	10.366	132
Приходи по основ на реосигурување	136	5	2720
Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување	-	-	-
Останати приходи	1.689	296	571
Нето издатоци за штети	(65.738)	(22.775)	289
Промена во останати осигурително технички резерви	(181.973)	(103.726)	175
Издатоци за бонуси и попусти	-	-	-
Нето трошоци за спроведување на осигурувањето	(125.292)	(83.277)	150
Трошоци од вложувања	(2.252)	(241)	934
Останати осигурително технички трошоци	(3.935)	(2.139)	184
Вредносно усогласување на побарувањата	365	(1.847)	
Останати расходи	(401)	(202)	199
Резултат од работење пред оданочување	2.008	(5.226)	
Данок на добивка	-	-	-
Нето резултат од работење	2.008	(5.226)	

7.2 Финансиска положба

Билансната сума на Друштвото на 31 декември 2022 година изнесува 705.560 илјади МКД.

Актива: Најголемо структурално учество во вкупниот имот на Друштвото остваруваат останатите финансиските средства со 87% и изнесуваат 613.878 илјади МКД.

На 31 декември 2022 година Друштвото нема вложувања во недвижности, ниту пак има сопственост над недвижности кои служат за вршење на дејноста.

Нематеријалниот имот изнесува 141 илјади МКД и во вкупните средства учествува со помалку од 1%. Истиот се однесува на софтвер кој се користи за работењето на Друштвото.

Побарувањата изнесуваат 46.782 илјади МКД и учествуваат со 7%. Побарувањата се за 38% зголемени во однос на 2021 година поради зголемувањето на обем на работење.

Останатите средства изнесуваат 28.721 илјади МКД, од кои пари и паричните еквиваленти се 19.062 илјади МКД, додека 9.658 илјади МКД се опрема и останати материјални средства.

Заклучно со декември 2022 година, активните временски разграничувања се во износ од 9.838 илјади МКД и претставуваат 1% од вкупните средства. Овие средства главно се однесуваат на акумулирана камата на депозитите на Друштвото. Дополнително се вклучени и износи кои се платени во текот на 2022 година, а од кои користи се очекуваат и во текот на наредната година.

Пасива: Вредноста на капиталот на ден 31 декември 2022 година изнесува 311.843 илјади МКД.

Структурното учество на капиталот во билансната сума на Друштвото за деловната 2022 година изнесува 44%. Основачкиот (впишан капитал на Друштвото) според податоците од Централниот регистар изнесува 7.000.000 евра во денарска противвредност.

Бруто техничките резерви изнесуваат 369.252 илјади МКД. Истите се состојат од:

- Бруто резерви за преносна премија во износ од 912 илјади МКД;
- Бруто математичка резерва во износ од 314.460 илјади МКД;
- Бруто резерви за штети во износ од 2.302 илјади МКД;
- Посебна резерва за осигурувања каде инвестицискиот ризик го презема осигуреникот во износ од 44.325 илјади МКД.

Одложените и тековни даночни обврски изнесуваат 246 илјади МКД.

Останати резерви изнесуваат 1.069 илјади МКД и се однесуваат за резерви за вработените за отпремнина, јубилејни награди, резерви за неискористени одмори и останати резерви по основ на договори за работа.

Обврските на Друштвото изнесуваат 15.120 илјади МКД, за разлика од минатата година кога изнесуваа 20.857 илјади МКД. Во структурата на пасивата обврските учествуваат со 2%.

Пасивните временски разграничувања изнесуваат 8.031 илјади МКД и во структурата на вкупната пасива учествуваат со 1%. Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2022 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

Во продолжение следува билансот на состојба за годината завршена на 31 декември 2022 и 31 декември 2021 година.

МКД '000	31 декември 2022	31 декември 2021	Индекс 2/3	Структура
1	2	3	4	5
СРЕДСТВА				
Нематеријален имот	141	379	37	0%
Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства	-	-	-	-
Финансиски вложувања во друштво во група	-	-	-	-
Останати финансиски вложувања	613.878	426.468	144	87%
Средства од реосигурување	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	6200	13	47692	1%
Побарувања	46.782	33.849	138	7%
Останати средства	28.721	13.012	221	4%
Активни временски разграничувања	9.838	3.082	319	1%
ВКУПНО АКТИВА	705.560	476.803	148	100%
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ				
Капитал	311.843	262.435	119	44%
Технички резерви	369.252	185.330	199	52%
Останати резерви	1.069	1.624	66	0%
Одложени и тековни даночни обврски	246	2.433	10	0%
Обврски	15.120	20.857	72	2%
Пасивни временски разграничувања	8.031	4.124	195	1%
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	705.560	476.803	148	100%

8 Управување со ризиците

Управувањето со ризик е процес кој овозможува со одговорно работење да дојдеме до квалитетни сознанија со цел донесување правилни одлуки за постигнување на подобри резултати во работењето.

Основната одговорност за активно управување со ризиците од работењето ја носат одредени деловни подрачја кои се одговорни за воспоставување на соодветна и ефикасна внатрешна контрола и изведување на деловни активности во склад со одредени ограничувања и во согласност со утврдените стратешки цели.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје во континуитет ги идентификува, проценува и мери ризиците на кои се изложува во текот на своето работење. Политиката на управување со ризиците претставува планиран и систематизиран пристап на идентификација, проценка и пресметка на контрола на ризикот. Всушност, Друштвото во извештајниот период својата политика за контрола на ризикот ја насочува кон обезбедување и трајно одржување на степенот на изложеност на ризици на ниво кое нема да ги загрози неговите средства и работењето и кое ќе обезбеди потполна заштита на интересите на осигурениците, акционерите, оштетените лица и останатите доверители на Друштвото и сето тоа усогласено со закон и останатите прописи, како и интерните правилници и процедури.

Во 2021 година формиран е одбор за управување со ризици и одбор за управување со ИТ ризици. Одборот за управување со ризици во текот на 2022 година има одржано 3 состаноци на кои се разгледуваат и проценуваат можните ризици со кои може да соочи Друштвото. Одборот за управување со ИТ ризици во текот на 2022 година има одржано 4 состаноци.

8.1 Адекватност на капиталот

Адекватност на капиталот претставува обезбедување од можните капитални ризици, односно од ризици од кои Друштвото може да не биде способно да го обезбеди потребниот пропишан капитал. Во текот на деловната 2022 година Друштвото врши редовни пресметки на потребното ниво на капиталот.

Адекватноста на капиталот Друштвото ја проверува на квартално ниво преку пресметка на потребното ниво на маргина на солвентноста во согласност со Законот за супервизија на осигурување.

8.2 Управување со ризикот од осигурување

Едно од главните средства за контрола на ризикот претставува реосигурувањето. За ризиците кои го надминуваат сопствениот капацитет на осигурување, односно управување со вишок на ризици, Друштвото во деловната 2022 година ги реосигура своите обврски од договорите за осигурување кои го надминуваат износот утврден со Табелата за максимално покритие. Потребите од реосигурување за извештајниот период, се спроведуваа во согласност со Одлуката за утврдено максимално покритие, како и Програма за потребите од реосигурување на Друштвото за деловната 2022 година, каде поединечно се наведени, покрај останатото и видовите на договорите за реосигурување со кои ќе се обезбеди вишокот на ризик.

Во склад со законските решенија, а со цел за трајно обезбедување на извршување на обврските од договорите за осигурување, Друштвото во извештајниот период продолжи со формирање на технички резерви. Утврдување на потребното ниво на техничките резерви, претставува еден од најзначајните фактори за контрола на ризикот, бидејќи со истите се покриваат идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување. Формирање на средства кои ги покриваат техничките резерви се вршеше во согласност со законските прописи, утврдената методологија на Заваровалница Триглав д.д., прописите на Агенцијата за супервизија на осигурување, како и актите и правилниците на Друштвото.

8.3 Управување со оперативни ризици

Оперативен ризик е ризик кој произлегува од пропустите во работењето на вработените и органите на Друштвото, несоодветни внатрешни процедури и процеси, неадекватно управување со информациите и други системи, како и поради непредвидени надворешни настани.

Оперативниот ризик има влијание на секоја активност и деловен процес во рамките на Друштвото. Ефикасно управување со оперативните ризици се темели на разбирање на значењето и влијанието на оперативните ризици врз работењето на Друштвото, поделбата на надлежностите и ефикасна контрола во процесот на утврдување, проценување, надзор и контрола на оперативниот ризик. Прелиминарен чекор во воспоставувањето на ефикасно управување со оперативниот ризик е подигање на свеста за оперативниот ризик на сите нивоа на Друштвото. Важна улога во подигање на свеста има и раководството на Друштвото кое е одговорно, во рамките на својот сектор, служба и одделение, да ја пренесе важноста за ефикасно управување со оперативниот ризик. Долгорочна цел на друштвото е да ја подигне свеста на ниво кое што ќе осигура имплементација и квалитетно спроведување на сите останати компоненти во рамките на управување со оперативниот ризик

За справување со ризикот од управување со средствата и обврските, кој произлегува од неадекватното управување со средствата и обврските, ризик на погрешни проценки, евидентирања, презентирања и обелоденување на вредноста на средствата и обврските како и на приходите, расходите и резултатот на работењето, ризик од рочната неусогласеност на средствата и нивните извори, Друштвото постојано преку донесените акти, политики и постапки, ќе ги идентификува овие ризици, а со оценување на ефективност на воспоставениот интерен контролен систем, ќе превзема мерки за нивно отстранување.

Контролата на оперативниот ризик ќе се врши со примена на Стратегија на Друштвото за чување на податоци потребни за непречено работење на Друштвото; адекватноста на информациониот систем; процена на големината на ризикот и одредување на тековите на работењето кои посебно се загрозувани со оперативниот ризик. Кај контролата на ризикот по поединечни делови од работењето кои исто така посебно се загрозувани со оперативен ризик, како и кај формирање и ажурирање на база на податоци значајни за контрола на ризикот, Друштвото во најголем дел ќе се потпира на системот на внатрешна контрола и функцијата на внатрешна ревизија.

8.4 Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност е ризик кој произлегува од неможноста да се претворат поединечни облици на имот во пари, или ризик кој произлегува од неможноста да се доведат во рамнотежа краткорочните средства од една и краткорочните обврски од друга страна.

Ризикот на ликвидност обично произлегува од реализацијата на други видови ризици, како што се кредитниот и пазарниот ризик. Реализацијата на кредитниот ризик, односно висок коефициент на доспеани, а ненаплатени побарувања, како и реализацијата на пазарниот ризик, односно неостварени очекувани приноси, може да допринесе за реализација на ризикот од ликвидност.

Управувањето на ризикот од ликвидност во 2022 година беше насочено кон одржување на способноста на Друштвото да управува со средствата на начин кој ќе овозможи да Друштвото во секое време е во состојба да одговори на пристигнатите обврски и да ја одржи ликвидноста на оптимално ниво, односно ниво кое ги задоволува сите законски барања.

8.5 Управување со пазарен ризик

Управувањето со пазарниот ризик подразбира ангажирање и одговорност на сите организациони единици и вработени за спроведување на Политиката за управување со ризици. Постоеното на ефективен систем на контрола и лимити, организациона свест за пазарните ризици, како и унапредување на ИТ технологијата, ќе овозможи спроведување на активности кои ја формираат рамката за управување со пазарниот ризик. Освен оваа политика, елементи за управување со пазарните ризици се обезбедени и со други интерни акти на Друштвото.

Пазарниот ризик се однесува на ризик кој, директно или индиректно, е резултат на флукуациите и/или нестабилноста на пазарните цени на средствата и обврските, вклучувајќи го девизниот ризик, каматниот ризик, ризикот од промена на цените на недвижностите, ризик на сопственичките хартии

од вредност итн. Службата за финансии е должна да инвестира во финансиски средства чиј ризик може адекватно да се идентификува, мери, управува и контролира. При поставување на лимити, Друштвото секогаш ќе се води од начелото за усогласеност со регулаторните барања врзани со процесот на вложување. Моменталниот систем на лимити е темелен на постоечката легислатива, која пак е базирана на Солвентност I и правилата за покритие на техничките резерви, структурата на вложување итн.

8.6 Внатрешна ревизија

Службата за внатрешна ревизија организирана е како самостојна и независна организациона единица во рамки на Друштвото, која е непосредно подредена на неизвршните членови на Одборот на директори. Службата е функционално и организационо одвоена од другите организациони делови на Друштвото.

Дејствувањето на внатрешната ревизија е регулирано со закон, важечките меѓународни признати стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија, начелата на струката и праксата, внатрешните акти, како и насоките на Службата за интерна ревизија на Заваровалница Триглав за работење на Службите на интерна ревизија во Групацијата Триглав.

Со својот независен и непристрасен пристап во текот на извршување на своите работи и објавување на резултатите од работењето, како и известување за спроведената внатрешна ревизија, Службата помага на Одборот на директори и на раководните лица во заштита на имотот на Друштвото и во подобрување на квалитетот од работењето, во економично и ефикасно користење на средствата и сигурност на информациите.

Кај остварување на стратешките цели и деловната политика, Службата допринесува во подобрување на правилностите и успешноста на постапките во работењето со ризиците, владеење со ризиците и управување со истите, со цел остварување на програмата и плановите на Друштвото.

Со потполен надзор над работењето, Службата проверува дали Друштвото ги извршува своите работи во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурување, останатите закони, како и во согласност со внатрешните прописи со кои се регулира работењето на Друштвото.

Подетално проверува, дали Друштвото води деловни книги и изготвува годишни извештаи, ги вреднува позициите во деловните биланси и годишните сметки и ја известува јавноста за податоците од годишниот извештај изготвен во согласност со Законот за супервизија на осигурување, како и во согласност со внатрешните прописи со кои се регулира работењето на Друштвото. Службата, согласно постојните прописи, на редовна основа го известува Одборот на директори за конкретно превземените активности и донесени заклучоци.

9 Поддршка на информатичка технологија

Основна функција на Службата за информатичка технологија во Триглав осигурување Живот АД Скопје е сервис/поддршка на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото, во рамки на генералната стратегија на Групација Триглав и спроведување на корпоративските процеси и процедури.

Со оглед на големината на компанијата и потребата од ефикасно управување со расположливите ресурси, еден дел од управувањето со информатичката инфраструктура се одвива во Службата за ИКТ во Триглав Осигурување АД, Скопје, според важечки СЛА договор со Триглав Осигурување АД, Скопје.

Поддршката во делот на информатичка технологија од страна на Заваровалница Триглав, согласно СЛА договорите со ова Друштво е во делот на апликациите IT Life и Navision.


Согласно овие договори Заваровалница Триглав овозможува одржување на апликациите и надоградба согласно потребите. Периодично се вршат тестирања на функционалноста на апликативните решенија.

10 Вработување и структура на вработени

Во прилог е структурата на вработените:

Вид на вработување	31 декември 2022	31 декември 2021	Разлика
Интерни работници	23	21	2
Продажни агенти- интерно вработени	26	17	9
Вкупно	49	38	11
На определено време	36	24	12
На неопределено време	13	14	-1
Вкупно	49	38	11

Графикон: Структура на вработените според степен на образование




11 Правни и економски односи со поврзани и заинтересирани страни

11.1 Основни податоци за Групацијата

Триглав осигурување Живот АД Скопје е дел од Групацијата Триглав, која претставува водечка осигурително-финансиска групација во Словенија и Адриа регионот, како и една од водечките групации во Југоисточна Европа. Групацијата е присутна во шест држави и има над 5.200 вработени. Основна дејност на Групацијата е осигурителното работење, а остварената бруто полисирана премија изнесува приближно 1.000 милиони евра.

На 31 декември 2022 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување Живот АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. ДОО Љубљана, која поседува 86% од вкупно издадените акции (2021: 80%) . Остатокот од акциите (14%) му припаѓаат на Триглав Осигурување АД Скопје. Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д., која има 100% учество во Триглав Инт. ДОО Љубљана.

Во прилог е структурата на поврзаност помеѓу компаниите во Групација Триглав:



11.2 Трансакции со поврзани и заинтересирани страни

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните и заинтересирани страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади МКД	Матично друштво	Сестрински подружници						Вкупно	
31 декември 2022	Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав Сараево	Триглав Бања Лука	
Средства	355	0	0	4	0	55	6	0	419
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	355	-	-	4	-	55	6	-	419
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски	0	0	23	285	35	79	0	21	443
Обврски кон добавувачи	-	-	23	285	35	79	-	21	443
Обврски кон реосигурители	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи									0
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Приходи од провизии и надомести	-	136	-	4	-	-	-	-	140
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Останати приходи	920	-	-	-	-	-	-	-	920
Расходи	2.030	789	68	2.135	118	0			5.139
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Пренесена премија на реосигурителите	-	789	-	-	-	-	-	-	789
Административни трошоци	2.030	-	68	2.135	118	-	-	-	4.351

Во илјади МКД

	Матично друштво	Сестрински подружници						Вкупно
31 декември 2021	Заваровалница Триглав	Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Световање	Триглав Пензиско Скопје	Триглав Сараево	Триглав Бања Лука
Средства	0	0	0	0	0	139	0	0
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	139	-	139
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски	169	141	0	338	27	145	0	0
Обврски кон добавувачи	169			338	27	145		
Обврски кон реосигурители		141						
Обврски по основ на рефундации								
Приходи								
Приходи од осигурување								
Приходи од провизии и надомести		5		4				
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи								
Промена во резерви за штети на реосигурителите								
Останати приходи								
Расходи	2.032	580	28	2.296	64	535		
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-		
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-		
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-		
Пренесена премија на реосигурителите	-	580	-	-	-	-		
Административни трошоци	2.032	-	28	2.296	64	535		

Генерален директор
Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска



Handwritten signature/initials in blue ink.

Прилог 1

Врз основа на член 79 од Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје, а во врска со член 384-а од Законот за трговските друштва, извршниот член на Одборот на директори ја дава следната:

И з ј а в а

за примена на

Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување
во Република Македонија на Агенцијата за супервизија на осигурување

Водејќи се од принципите и најдобрите практики за корпоративно управување Триглав Осигурување Живот АД, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото) има воспоставено јасна организациска структура и транспарентен и разбирлив систем на корпоративно управување, кој го зголемува нивото на доверба како на домашните, така и на странските инвеститори, вработените и пошироката јавност.

Како друштво за осигурување, регистрирано за вршење на дејноста животното осигурување, Друштвото во своето работење ги применува Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Република Северна Македонија, објавени и достапни на интернет страницата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Во продолжение, се наведени најзначајните аспекти во работењето на Друштвото со коишто се потврдува примената на принципите и најдобрите практики за корпоративно управување, со посебен осврт на изминатата 2022 година, а повеќе информации се содржани и во Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година:


- Во Друштвото сите акционери кои поседуваат акции од ист род и класа имаат еднаков третман, а информации за правата што произлегуваат од родовите и класите на акции се содржани во Статутот на Друштвото.
- Сите акционери навремено ги добиваат сите релевантни информации за одржувањето на Собранието. Во текот на 2022 година беа одржани 3 седници на Собранието на акционери и тоа на 27.05.2022, 24.08.2022 и 05.12.2022 година, при што во целост беше испочитувана пропишаната постапка за свикување на собранието, достапност на материјалите и информациите, постапката на пријавување на присуство, водење на седницата на Собранието и објавување на усвоените материјали.
- Мнозински акционер во Друштвото е Триглав ИНТ ДОО, а во 2022 години е извршено зголемување на основната главнина на Друштвото, при што Мнозинскиот акционер го зголеми својот влог за 2.000.000 евра преку дополнителна емисија на обични акции, со што учеството на Триглав ИНТ ДОО во акционерската структура се зголеми на 86% (2021: 80%).
- Кодексот на Групаацијата Триглав е прифатен во Друштвото и истиот ги опфаќа основните етички стандарди на однесување во Групаацијата Триглав кои се усогласени со визијата, мисијата, вредностите, културата и целите на Друштвото. Кодексот ги обврзува сите вработени и другите лица кои работат во име и во корист на Друштвото и е објавен на интернет страницата на Друштвото.
- Друштвото во целост ги почитува принципите за навремено и точно објавување на сите суштински прашања што се однесуваат на Друштвото, неговото финансиско работење, а и во текот на 2022 година сите ценовно чувствителни информации беа објавувани на интернет страницата на Друштвото и на интернет страницата на Македонската Берза.
- Управувањето со Друштвото е организирано според едностепениот систем на управување, преку Одбор на директори, кој во текот на 2022 година броеше 5 (пет) членови. Во Одборот на директори застапен е еден извршен директор и 4 (четири) неизвршни директори, од кои 2 (два) се независни неизвршни членови. Во текот на 2022 година Одборот на директори одржа 10 седници, преку коишто оствари ефикасен систем на контрола врз работењето и раководењето со Друштвото. Работењето, должностите и одговорностите на Одборот на директори е регулирано со Деловник за работа на Одборот на директори.
- Принципот според којшто претседателот на Одборот на директори се грижи за правилно функционирање на Одборот на директори и во 2022 година во целост е испочитуван.

- Функцијата на Секретар на Друштвото ја врши самостојниот стручен соработник за правни работи и корпоративно управување, кој дава целосна поддршка на работењето на органите на Друштвото.
- Со цел следење и управување со ризиците на ниво на Друштвото воспоставен е систем на годишно и квартално известување за ризиците на кои е изложено Друштвото.
- Во Друштвото е воспоставен системот на интерни контроли во форма на 3 одбранбени линии. Притоа, носителите на поединечните деловни функции од подрачјата на работа во Друштвото (директорите на секторите и раководителите на службите) се дел од првата одбранбена линија. Носителите на клучните функции и тоа: функцијата управување со ризици, функцијата усогласеност на работењето и актуарската функција се дел од втора одбранбена линија, додека функцијата внатрешна ревизија претставува трета одбранбена линија.
- Извршниот директор ги именува клучните функции во Друштвото. Истовремено, клучните функции имаат соодветна поставеност во организацијата што овозможува непосреден пристап до извршниот директор и Одборот на директори, како и ефикасно извршување на нивните задачи, одговорности и овластувања.
- Во Друштвото се воспоставени правила, постапки и мерки за препознавање и спречување на судир на интереси, преку усвојување на Правилник за разрешување на судир на интереси и негово имплементирање во пракса. Правилникот важи за членовите на Одборот на директори, раководните лица и работниците во Друштвото. Согласно Правилникот, во Друштвото е воспоставена постапка за исклучување од процесот на одлучување или постапување во име на Друштвото во случаите што согласно природата и околностите би можеле да вклучуваат ризик од судир на интереси, со којашто се запознаени сите вработени.
- Во Друштвото се обрнува посебно внимание членовите на органите за управување и надзор во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, како и сите лица, распоредени на клучни и деловни функции, постојано да ги исполнуваат условите за: нивната стручност, знаења и искуства и да се соодветни за добро и квалитетно управување (оспособеност), како и да се личности кои имаат добар углед и интегритет (соодветни).

Во рамките на работењето и управувањето со Друштвото во 2022 година не се забележуваат значајни отстапувања од правилата, принципите и добрите практики пропишани со Насоките за корпоративно управување на друштвата за осигурување во Република Северна Македонија и Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирали на Македонската берза. Останува можноста за подетално уредување на одредени аспекти преку донесување на нови и/или менување на актуелните интерни акти на Друштвото.

Генерален директор

Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска



Handwritten initials and signature in blue ink.

Потврда на актуарот

Назив на Друштво: Триглав Осигурување Живот АД
Адреса: бул. 8-ми Септември бр.16, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 5102 201
Веб-адреса: www.triglavzivot.mk
Период за којшто се известува: 01.01.2022-31.12.2022

Име и презиме на актуарот: Гордана Пецељ
Телефон: 071/260-477
E-mail адреса: gordana.pecelj@triglavzivot.mk

1) Потврдата се изготвува во однос на следните класи на осигурување:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

2) Информации и податоци кои ги користи актуарот:

Во друштвото е имплементирано системското решение IT Life.

Апликацијата е на ниво на цела групација, за сите Друштва во Групацијата Триглав кои се занимаваат со осигурување на живот. Овој информатички систем поседува функционалности, капацитет и перформанси кои овозможуваат соодветно извршување на процесите во работењето. Исто така системското решение содржи соодветни контроли при внес на податоците, нивната обработка и излезот на податоците, со што се овозможува спречување или детекција на грешки или неконзистентност во податоците или информациите.

Во склоп на оваа апликација со системски обработки со пресек за крајот на секој месец се добиваат финансиски прегледи, вклучително и преглед за потребите на актуарот. Прегледот ги содржи сите потребни податоци поединечно за секоја склучена полиса и ризик. Податоците се соодветни и веродостојни за процена на техничките резерви.

При тестирање на секоја нова верзија од апликацијата и прегледите, се врши проверка на усогласеноста и точноста на податоците. Со оглед на тоа што решението е во сопственост и го развива матичното друштво, доработките би требало да бидат пофлексибилни и согласно потребите, во иднина да се добиваат и други потребни податоци и прегледи.

Преглед во делот на штети се добива од вработениот кој работи на делот во штети во Друштвото. Прегледот се добива на месечно ниво и ги содржи сите податоци за штети за изминатиот период кои претходно треба да се усогласени и внесени во системот IT Life.

Преглед за бруто полисирана премија се добива од сектор финансии и истата е врз основа на финансиските обработки кои се пуштаат по затварање на месецот.

Во делот на инвестициско осигурување Друштвото во ноември 2021 година започна со продажба на нов осигурителен производ за кој е овозможена соодветна системска поддршка.

3) Валута

Полисите се склучуваат со ЕУР клаузула. Задолжувањата по однос на премијата е по средниот курс на Народна Банка на Р. С. Македонија на осмиот ден пред да достаса премијата за наплата. Согласно ова преносната премија е согласно курсот по кој е генерирана фактурата.

Исплатите на осигурените суми во случај на смрт, доживување и незгода се по среден курс на Народна Банка на Р. С. Македонија на денот на ликвидација.

Пресметката на основата математичка резерва е во ЕУР валута, а во финансиските извештаи и во оваа потврда се прикажува во денари според среден курс на Народна Банка на Р. С. Македонија на денот на пресекот за пресметковниот период.

Тарифата колективно ризико осигурување на живот во случај на смрт од болест, може да се склучи со ЕУР или МКД валута.

4) Тарифи на премии

Во тековната година Друштвото има воведено нови тарифи или има направено измена во постојните тарифи на премии.

а) ☒ Да б) ☐ Не

Друштвото во текот на 2022 година вовеле нови осигурителни производи:

- Инвестициско осигурување на живот во случај на смрт и доживување и
- Осигурување на живот во случај на смрт со делумен поврат на премијата.

Инвестициското осигурување на живот со плаќање на рати и еднократна уплата на премија ја обединува инвестициската компонента каде правата се поврзани со вредноста на купонот на избраните средства и осигурувањето на живот во случај на смрт и доживување со гарантирана осигурена сума. Инвестициското осигурување на живот во случај на смрт и доживување е UL производ кој нуди балансирано споделување на ризикот. Кај инвестициското осигурување, договорувачот го презема инвестицискиот ризик поврзан со промена на вредноста на средствата на избраниот фонд, а со осигурувањето на живот во случај на смрт и доживување обезбедува гарантирана осигурена сума.

Осигурување на живот во случај на смрт на осигуреник со делумен поврат на премија се класифицира како животното осигурување бидејќи е осигурување од смрт. Осигурување на

живот во случај на смрт на осигуреник со делумен поврат на премија комбинира покритие за смрт и исплата на дел од премијата во случај на доживување. Во случај на исплата по истекот на осигурувањето, осигурителното друштво плаќа износ еднаков на 30% од премијата уплатена за основното осигурување.

5) Технички резерви

Податоците за бруто техничките резерви и техничките резерви – дел од реосигурување и/или соосигурување од соодветните статистички обрасци, кои се составен дел на Правилникот за статистички осигурителни стандарди, се пресметани во согласност со Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и актуарските стандарди и друштвото за осигурување може да одговори на сите свои обврски од осигурувањето.

а) ☒ Да б) ☐ Не

Методите за пресметка на сите типови резерви се исти со методите опишани во претходната актуарска потврда.

а) ☒ Да б) ☐ Не

6.1. Резерви за преносни премии

Во портфолиото на друштвото за осигурување се вклучени:

- ① договори за осигурување кај коишто ризикот е рамномерно распределен за времетраењето на договорот,
- 2) договори за осигурување кај коишто ризикот линеарно се зголемува или намалува за времетраењето на договорот,
- 3) договори за осигурување кај коишто ризикот нелинеарно се зголемува или намалува за времетраењето на договорот.

Притоа:

- при пресметката на резервите за преносни премии по договорите од точка 1) е користен методот про рата темпорис опишан во Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

а) ☒ Да б) ☐ Не

Поединечната пресметка на резервите на преносни премии за секој договор и ризик поединечно, со оглед на тоа што ризиците се рамномерно распоредени за целото времетраење на истите, се врши по методот „про рата темпорис“ при што се зема предвид периодот за кој е фактурирана премијата согласно динамиката на плаќање.

Во тарифите на премии се предвидени попусти за плаќање според бројот на платени месечни премии. Овие попусти влегуваат во крајниот износ на бруто полисирана премија, односно ја

намалуваат истата. Дополнително на книжената бруто полисираната премија влијаат и евентуалните курсни разлики.

Следствено, како основа за пресметка на преносната премија е фактурираната премија намалена за попустите (доколку ги има по полиса) и коригирана за евентуални курсни разлики.

6.2. Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси и попусти се составен дел на математичката резерва.

- а) ☒ Да б) ☐ Не

Препишување на добивка по полисите за тарифите "Осигурување на живот со штедење" – Осигурување на живот во случај на смрт и доживување, е дискреционо право на осигурувачот и се остварува врз основа на управување на портфолиото на овие осигурувања по критериумите кои ги прифаќа осигурувачот, во согласност со мерилата за формирање на математичка резерва и учество на договарачот во позитивниот резултат на овие осигурувања.

Висината и начинот на распределба на остварената добивка ќе се одредува со одлука, односно со правилник на надлежниот орган на осигурувачот.

Уделот на годишно учество на осигурувањето на живот е сразмерен на уделот на тоа осигурување во целокупната добивка на портфолиото на осигурувањата на живот во деловната година. Основа за учество во вкупната добивка е уделот на издвоената математичка резерва во групата на математички резерви на тие осигурувања на последниот ден од деловната година.

Уделот за учество во добивката се претвора во дополнителна осигурена сума на име добивка која се исплаќа при настанување на осигурен случај, заедно со исплатата на осигурената сума на основното осигурување на живот. Исплатата на соодветниот дел на добивка остварена во текот на осигурувањето се врши заедно со исплатата на договорената осигурена сума.

Првите полиси се со почеток 01.01.2018 година и друштвото се уште нема издвоено вакви резерви, но во случај кога би се издвоиле истите би биле составен дел на математичката резерва. Ова може да се види и од методот на пресметка на математичката резерва.

Евентуалното издвојување ќе биде детално регулирано и објаснето со посебно упатство каде што подетално ќе се дефинираат и методите на пресметки.

6.3. Резерви за штети

6.3.1. Резерви за настанати и пријавени штети

Резервите за настанати и пријавени штети се проценети во согласност со интерните правила на друштвото за осигурување во врска со штетите, Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и Правилникот за минималната содржина на евиденцијата и начинот на пријава, резервација и ликвидација на штети од страна на друштвата за осигурување.

а) ☒ Да

б) ☐ Не

Првите полиси се со почеток 01.01.2018 година. Од почетокот на работа на Друштвото, па се до пресекот на овој пресметковен период, освен исплата по менаџерски полиси, Друштвото има исплата на 54 штета од дополнително осигурување од несреќен случај, од кои 19 во текот на 2021 година и 22 во 2022 година. Со овој пресметковен датум нема штети во резерва.

За прв пат во текот на 2021 година исплатени се две штети од дополнителното осигурување за критични болести. Во вториот квартал на 2022 година пријавена се две штети од кои една е исплатена. Во третиот и четвртиот квартал нема пријавена штета.

Во делот за смрт Друштвото има исплата на 9 штети заклучно со 31.12.2021 година. Во 2022 година пријавени се 66 штети од кои 49 колективно ризико осигурување, 7 мешано осигурување и 10 осигурување во случај на смрт на корисници на кредит. Исплатени се 48 штети, 39 колективно ризико осигурување, 4 мешано осигурување и 5 осигурување во случај на смрт на корисници на кредит. Со овој пресметковен период 11 штети се во резервација (7 колективно ризико осигурување, 2 мешано осигурување и 2 осигурување во случај на смрт на корисници на кредит).

Со Правилникот за формирање на технички резерви на друштвото, е дефиниран начинот на кој ќе се проценуваат овие резерви. Согласно Правилникот, резервите се проценуваат од страна на надлежните стручни служби за решавање на штети, со проценка на секоја нерешена штета посебно и тоа врз основа на собраната документација до денот на пописот, односно врз основа на очекуваната штета, ако нема други докази на располагање.

При утврдување на висината на резервите на штети, се почитуваат пријавите на штети, осигурителната и судската практика, мислењата на правници, лекари, актуари и други експерти. При издвојувањето и процената на овие резерви се почитува Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, Правилникот за минималната содржина на евиденцијата и начинот на пријава, резервација и ликвидација на штети од страна на друштвата за осигурување и актуарските стандарди.

Резервите за настанати и пријавени штети – дел во реосигурување и/или соосигурување се проценуваат на ист принцип со метод на проценка по поединечна штета.

6.3.2. Резерви за настанати но непријавени штети (IBNR)

Првите полиси се со почеток 01.01.2018 година. Од почетокот на работа на Друштвото, па се до пресекот на овој пресметковен период, освен исплата по менаџерски полиси, Друштвото

има исплата уште на 45 штета од дополнително осигурување од несреќен случај и 34 штети по однос на ризик смрт од основното осигурување. Со овој пресметковен период во резервација има една штета по дополнително осигурување од несреќен случај.

Во делот на дополнителното осигурување за тешки болести и повреди, Друштвото има исплатено заклучно со 31.12.2021 година две штети, и нема резервирано штети. Уште две штети се пријавени во 2021 година но се одбиени бидејќи се неосновани. Во вториот квартал на 2022 година пријавена се две штети од кои една е исплатена. Во третиот квартал нема пријавена штета од дополнителното осигурување за тешки болести и повреди.

IBNR на ден 31.12.2022 изнесува 231.996 денари од кои 37.149 денари се за дополнително осигурување во случај на незгода, а 194.847 денари за колективно ризико осигурување.

Со оглед на тоа што Друштвото нема доволно искуство и историја во однос на податоци за штети потребни да се примени Chain Ladder Method, за пресметка на IBNR се користи Average Delay Method.

Со Average Delay Method, резервите на IBNR се пресметуваат со множење на проценетото просечно доцнење во пријавување на штети со очекуваниот коефициент на штети и со годишните премии.

Резерва на IBNR = Годишни премии x коефициент на штета x проценето просечно доцнење

6.3.3. Резерви за повторно отворени штети

Резервите за повторно отворени штети друштвото за осигурување ги регистрира како:

а) нови ☒ б) развој на постојните

Резервите за повторно отворени штети, односно резервите за штети кои ќе бидат повторно отворени се вклучени во резервите за настанати и пријавени штети, односно во резервите за настанати но непријавени штети.

а) ☒ Да б) Не

6.3.4. Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети и резервите за настанати но непријавени штети.

а) ☒ Да б) Не

Износот на резервите за индиректни трошоци за обработка на штети изнесува 5% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети и резервите за настанати но непријавени штети. Процентот претставува однос помеѓу износот на реални индиректни трошоци за обработка

на штети и вкупниот износ на неизвесни бруто ликвидирани штети (без износот на ликвидирани штети за доживувања) на 31.12.2022.

6.4. Еквилизациона резерва

Друштвото не издвојува Еквилизациона резерва, бидејќи нема портфолио со значајни варијации на техничкиот резултат во претходните години.

6.5. Други технички резерви

Друштвото нема издвоено други технички резерви.

6.6. Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметна со нето проспективна метода.

а) ☒ Да б) ☐ Не

Техничката каматна стапка

Техничката каматна стапка користена при пресметката на математичката резерва за тарифите Осигурување на живот со штедење, Осигурување на живот во случај на смрт за корисници на кредити и кај дополнителното осигурување кога премијата се плаќа во еднократен износ по договорите за осигурување склучени до 01.05.2020 изнесува 2,5%. За договорите на осигурување склучени во период 01.05.2020 – 1.05.2021 година техничката каматна стапка која се користи при пресметката на математичката резерва за овие тарифи изнесува 2%.

Во истиот период техничката каматна стапка која се користи при пресметката на математичката резерва за тарифата дополнително осигурување за тешки болести и повреди изнесува 1,75%.

Согласно Одлуката на АСО, каматната стапка која ќе се користи за пресметка на математичката резерва за сите договори склучени по 1.05.2021 година треба да биде еднаква или помала од поголемата од следниве две стапки:

А. 1,5%

Б. Помалото од

- 60% од просечниот тежински принос од вложувања на МР во последните 3 години или

- 60% од просечниот тежински принос од вкупните вложувања во последните 3 години.

Друштвото направи анализа на приносите од вложувањата, го анализира влијанието на промената на каматната стапка врз математичката резерва и одлучи при пресметка на МР да ја користи каматната стапка од 1,5% за сите договори склучени по 1.05.2021 година.

Имено иако просечниот принос од вложувањата е поголем од 1,5% на одлуката донесена во првите месеци на 2021 година влијаеа:

- очекувано понатамошно намалување на просечните приноси во наредниот период,
- чести промени на каматните стапки кои ќе се користат во пресметката на МР и
- подолго време потребно за системска имплементација на промените на каматните стапки.

Заради тоа, техничката каматна стапка која се користи при пресметката на математичката резерва за тарифите Осигурување на живот со штедење, Осигурување на живот во случај на смрт за корисници на кредити, кај дополнителното осигурување за тешки болести и повреди и кај дополнителното осигурување кога премијата се плаќа во еднократен износ по договорите за осигурување склучени по 01.05.2021 изнесува 1,5%.

Резерва за преносни премии

Преносната премија се пресметува поединечно по секоја договор за осигурување. Пресметаната резерва за преносни премии за основното осигурување се додава и влегува во крајниот износ на вкупна математичка резерва. Методите на пресметка и специфичностите за оваа резерва, се образложени претходно во точката 6.1.

Износот на математичката резерва (со вклучена резерва за административни трошоци по однос на договорите каде траењето на осигурување е подолго од траењето на плаќање на премија и вклучена резерва за преносни премии за основното осигурување на живот) со датум на пресметка 31.12.2022 година изнесува 314.460.432 денари.

Пресметката на ЛАТ вообичаено се прави еднаш годишно, со дата на пресек 31.12. Бидејќи портфолиото на Друштвото брзо се менува, бројот на нови полиси е огромен, пред се полиси на колективното ризико осигурување параметрите кои се користат за ЛАТ, а матичната куќа ги користи и за пресметките на Солвентност 2 редовно се ажурираат. Друштвото ги ажурира параметрите за пресметките за третиот и четвртиот квартал.

ЛАТ пресметка е направено за мешано и хипотекарно ризико осигурување, тарифи за кои МР изнесува 309.185.923 денари односно 98,3% од вкупната МР.

Во рамките на ЛАТ пресметката направени беа тестови на сензитивност, стрес тест, како и сценарио тест (најверојатно неповолно сценарио).

Составен дел на математичката резерва е и дополнителната резерва од точка 5.3/6) од Прилогот кон Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

а) Да

б) ☒ Не

Просечниот принос кој Друштвото го остварило од вложувањата на средствата кои ја покриваат математичката резерва во последните три години изнесува 2,76 % (тежински просек) и 2,67% прост просек.

Просечниот принос е добиен врз основа на нето приходите од вложувања од средствата од математичка резерва за период од 3 години. За 2022 година како би се добил цел циклус земен е последниот квартал од 2021 и четирите квартали на 2022 година. Вложената математичка резерва изнесува 125,6 % од пресметаната математичка резерва на ден 31.12.2022 година. Во табела 1 прикажани се приносите од вложената МР.

Табела 1

	Просечна математичка резерва	Нето приход од математичка резерва	Просечен принос од математичка резерва
2020	68.981.191	2.153.736	3,12%
2021	136.436.950	3.402.430	2,49%
2022	271.076.003	7.186.792	2,65%
		Прост просек:	2,76%
		Тежински просек:	2,67%
4Q2022	271.076.003	7.186.792	2,65%

Табела 2

МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА	Бруто износ	Нето износ
Пресметана математичка резерва (со цилмеризација)	224.857.076	224.857.076
Резерва за преносни премии	20.958.114	20.958.114
Резерви за гарантирани бонуси и попусти	0	0
Резерви за идни бонуси и попусти	0	0
Дополнителна резерва (од точка 4.3/6) од Прилогот кон Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви)	0	0
Износ на административни трошоци по однос на договорите каде траењето на осигурување е подолго од траењето на плаќање премија	68.645.242	68.645.242
Износ на загарантирани откупни вредности	65.265.095	65.265.095

6.7. Run-off анализа

Друштвото се уште нема доволно искуство и историја во однос на податоци со штети. На 31.12.2022 година, во резервација нема ниту една штета за дополнително осигурување за несреќен случај.

Од друга страна Друштвото досега има исплатени 48 штета за дополнително осигурување од несрекен случај од кои 2 се настаната во 2019 година, 11 во 2020 година, 19 во 2021 година и 16 во 2022 година. Со оглед на тоа што се работи за релативно мали износи и Друштвото се уште нема доволно искуство и историски податоци во делот на штети не може да се добие реална слика на добиениот резултат.

За делот на дополнително здравствено осигурување, односно дополнителното осигурување за тешки болести и повреди во вториот квартал на 2022 година пријавена се две штети од кои една е исплатена, а во 2021 година пријавени беа четири штети, две се исплатени а две се одбиени бидејќи се неосновани. Во третиот и четвртиот квартал нема пријавена штета.

Run-off резултатот на 31.12.2022 година е ист како и на 30.09.2022 година. Имено штетите се пријавуваат во краток рок по настанувањето, брзо се решаваат и исплаќаат и во последниот квартал од годината нема исплати на штети пријавени во 2021 или штети пријавени во 2022 а се случиле во 2021 година. Негативниот Run-off пред се произлегува од Run-off на настанати и пријавени штети и тоа од двете штети кои се настанати во 2019 година. Овие штети се ликвидирани во 2020 година со поголеми износи од тие што биле резервирани во 2019 година. За ова е соодветно реагирано.

Негативниот Run-off во 2022 година, произлегува од Run-off на настанати но непријавени штети и тоа на една штета со износ значително поголем од просечниот - 203.277 денари, настаната во 2021 а пријавена и платена во 2022 година.

Табела 3

4Q2022		Дополнително незгода		Вкупно	
		износ	%	износ	%
		1801.1	1801.2	0000.1	0000.2
31.12.2021-	21	-235.276	-117,47%	-235.276	-117,47%
31.12.2022					
31.12.2020-	20	-97.418	-71,57%	-97.418	-71,57%
31.12.2022					
31.12.2019-	19	-122.776	-222,24%	-122.776	-222,24%
31.12.2022					

7) Реосигурување и соосигурување

7.1. Реосигурување

Износот на самопридржај во табелата за максимално покрите за 2023 година, Триглав Осигурување Живот АД, Скопје го има одредено согласно планот за работа на Друштвото и согласно искуствата на останатите друштва во Групацијата.

При тоа, при утврдување на висината на максималниот самопридржај земени се во предвид:

- висината на вкупната планирана премија и планирана премија по поединечни производи од осигурувањето на живот,

- техничка премија,
- планирани ликвидирани штети,
- планирани ликвидирани штети по поединечни производи,
- вкупна варијабилност на ликвидирани штети,
- варијабилност на ликвидирани штети по поедини производи,
- структурно учество на варијабилност по видови на осигурување,
- веројатност за поединечни штетни настани,
- предвидена максимална исплата за пример на поединечен штетен настан,
- корелација на штети помеѓу штетни настани,
- висина на капиталот,
- рентабилност на капиталот,
- рентабилност од инвестиции на средства на покритие,
- висина на технички резерви,
- предвидени технички резултати,
- тарифи на осигурувања на живот во Друштвото,
- искуства на ниво на групација во врска со штетните настани во осигурувањето на живот,
- политика на друштвото за осигурување во однос на преземањето на ризик,
- договор за реосигурување.

Максималниот самопридржај на Друштвото по поединечни ризици на осигурување и тоа спрема поединечни осигуреници (за секој еден и ист живот) се утврдува спрема следната табела:

Табела 4 Максимален самопридржај

Вид на покритие	Висина на максималниот самопридржај (ЕУР)
Ризик за смрт	35.000
Дополнително осигурување од несреќен случај	
- смрт од несреќен случај	35.000
- траен инвалидитет	50.000
- болнички ден	25 на ден
Дополнително осигурување за тешки болести и повреди	20.000

ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

На основа на планираните преземени ризици во осигурување по поединечни класи и видови на осигурување и плановите за преземање на ризик, предвидени максимални можни штети за ризици кои го надминуваат самопридржајот на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје и врз основа на досегашното искуство на сите друштва во групацијата, Друштвото има склучено договор за реосигурување со Реосигурителот Triglav Re.

Договорот е склучен во октомври 2017 година и се обновува секоја година. Во вториот квартал на 2022 година изготвен е Адендум 5 со кој во реосигурување се опфатени и новите тарифи:

- Инвестициско осигурување на живот во случај на смрт и доживување (U-MES-1O , U-MES-1E, U-MES-2O, U-MES-2E и U-MED-1O) и

- Осигурување на живот во случај на смрт со делумен поврат на премијата T-SMT30-1O.

Со договорот за реосигурување се покриваат сите осигурувања на живот вклучувајќи ги следниве ризици:

- Смрт
- Смрт поради несрекен случај
- Траен инвалидитет
- Надомест за болнички денови
- Тешки болести и повреди
- Согласно овој договор реосигурителот за секој еден живот 100% ќе покрие:
- За ризик од смрт износ до 350.000 ЕУР
- За смрт поради несрекен случај од дополнително осигурување до 250.000 ЕУР
- За траен инвалидитет износ до 500.000 ЕУР
- За дневен надомест за болнички денови до 75 ЕУР
- За дополнително осигурување за тешки болести и повреди до 60.000 ЕУР.

Во случај да се надминат погоре наведените износи ќе се склучат поединечни факултативни договори за реосигурување.

Во период 1.01.-31.12.2022 премијата предадена во реосигурување изнесува 1.732.365 денари, додека провизијата од реосигурителот изнесува 136.209 денари.

Премијата предадена во реосигурување за основното осигурување, согласно договорот, е пресметана врз основа на осигурена сумата која е под ризик (осигурената сума намалена за математичката резерва над износот на самопридржајот) и годишната стапка за ризик за конкретната пристапна старост и пол на осигуреникот. Стапките за ризик се врз основа на анексот "15 Annex A Rates.xlsx", кој е составен дел на договорот за реосигурување.

Секој осигуреник кој по полиса/полиси за осигурување има (SIR) осигурена сума изложена на ризик поголема од максималниот самопридржај влегува во реосигурување.

Во однос на премијата предадена во реосигурување за дополнителното осигурување, за смрт од несрекен случај и за трајна инвалидност, согласно договорот стапката е 1 промил од сумата која е под реосигурување.

Во 2022 година склучен е и факултативен QS (Quota share) договор за реосигурување, за покривање на осигурување на живот во случај на смрт предизвикана од било која причина. Договорот за реосигурување покрива група вработени на „Алкалоид“ АД Скопје.

Лимит по настан: 10.000.000 ЕУР

Самопридржај: 0%

Премијата предадена во реосигурување пресметана е врз основа на осигурената сума и периодот на осигурителното покритие за секој член на групата.

Премиска стапка 3,038% од сумата под ризик.

Табела 5

Годишен коефициент на штети	Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	39,4%	39,4%
Дополнително здравствено	-	-

Коефициентот на штета за незгода на 31.12.2022 изнесува 39,4%. Спореден со коефициентите на штета регистрирани претходно во 2022 година, 30.09.2022 (29,8%), 30.06.2022 (22,3%), 31.03.2022 (18,5%), како и коефициентот регистриран на 31.12.2021 (25,4%) покажува зголемување. Зголемувањето на коефициентот е резултат на исплата на една поголема штета во износ од 368.970 денари, исплатена во октомври месец. Сепак, коефициентот е пресметан врз основа на мал број на штети и затоа сеуште не е доволно веродостоен податок, но сепак релативно ниските коефициенти укажуваат дека ова дополнително осигурување веројатно ќе биде профитабилно.

Намалувањето на коефициентот на штета се должи на мал број на пријавени и исплатени штети во набљудуваниот период.

8) Потребно ниво на маргина на солвентност и гарантен фонд

Пресметката на потребното ниво на маргината на солвентност, гарантниот фонд и капиталот е направена согласно Законот, Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност и Правилникот за видовите и описот на ставките што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот.

Капиталот на друштвото го надминува потребното ниво на маргината на солвентност, согласно Законот за супервизија на осигурување. Гарантниот Фонд е поголем од една третина од потребното ниво на маргината на солвентност, согласно член 77 од истиот Закон. Дополнително, во декември 2022 година матичната кука Триглав Љубљана го зголеми капиталот за дополнителни 2 милиони евра.

а) ☒ Да б) ☐ Не

9) Финансиски извештаи и годишен извештај за работењето

Друштвото, во овој период на известување по однос на основното осигурување на живот исплати 48 штети по однос на ризик смрт (од кои 4 мешано осигурување, 5 хипотекарно и 39 колективно ризико осигурување), а бројот на пријавени и исплатени извесни штети (доживувања) е 235. Со овој пресметковен период 11 штети се во резервација (7 колективно

ризико осигурување, 2 мешано осигурување и 2 осигурување во случај на смрт на корисници на кредит.

Друштвото во текот на 2022 година исплати 22 штети од дополнителното осигурување од несреќен случај. Со овој пресметковен датум нема штети во резерва.

Во вториот квартал на 2022 година пријавена се две штети од дополнителното осигурување за тешки болести и повреди од кои една е исплатена. Во третиот и четвртиот квартал нема пријавена штета.

Динамика на решавање и исплата на штети

Класа на осигурување	Динамика на решавање на штети	Динамика на исплата на штети
Осигурување живот	83,6%	100%
Дополнително осигурување од незгода	100,0%	100%
Здравствено осигурување	100,0%	100%
ВКУПНО	89,1%	100%

Пресметката на коефициентот на динамиката на решавање на штети се врши врз основа на соодносот помеѓу збирот на ликвидираниите и одбиени штети во текот на годината и збирот на резервираните штети на почетокот на годината и пријавените штети во текот на годината.

Пресметаниот коефициент за динамика на исплата на штети го зема предвид соодносот помеѓу бројот на ликвидираниите штети во текот на годината и бројот на исплатени штети во текот на годината.

Просечен период на решавање на штети

Класа на осигурување	Просечен период на решавање на штети
Осигурување живот	58,8
Дополнително осигурување од незгода	22,0
Здравствено осигурување	27,0
ВКУПНО	35,9

Пресметката на просечниот временски период на решавање на штети се врши врз основа на добиените податоците за пријавени штети и изминатиот временски период од пријавување на штетата до ликвидација на штетата.

Друштвото воспостава пракса која на осигурениците им овозможува брзо решавање и уште побрза исплата на штетите. Период во кој се решаваат штетите во 2022 година изнесува просечно 35,9 календарски дена: и тоа 58,8 дена за решавање на штети од осигурувања на живот, 22 дена за решавање на штета од незгода и 27 дена за решавање на штети од здравственото осигурување. Споредено со времето на решавање на штети во 2021 година периодот на решавање на штети кај незгода се зголеми за 4,3 дена. Порастот на времето за решавање на штети кај осигурување на живот се должи на неколку штети, колективно ризико осигурување за чие решавање беа потребни повеќе од 100 дена.

Периодот во кој се врши исплата на ликвидираната штета е уште пократок и изнесува 1,2 дена, односно: осигурување на живот 0,2 дена, дополнително осигурување од незгода 2,5 дена. Имено најголемиот број на штети се исплаќаат истиот ден кога и се ликвидираат.

Период во кој се врши исплата на доживувања изнесува 5,1 дена.

Со оглед на тоа што друштвото се уште нема доволно искуство во делот на штети треба да се земе предвид дека сите просеците се изведени од мал број на штети.

Конечното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето е:

☒ а) позитивно

☐ б) мислење со резерва

☐ в) негативно

Позитивното мислење за состојбата на друштвото за осигурување прикажана во финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето е врз основа на следното:

- Друштвото при своето работење ги применува усвоените услови и тарифи
- Друштвото работи во рамките на дејностите и класите за кое е регистрирано
- Капиталот на друштвото го надминува потребното ниво на Маргина на солвентност, согласно Законот за супервизија на осигурување
- Гарантниот Фонд е поголем од една третина од потребното ниво на Маргината на солвентност и е согласно Законот за супервизија на осигурување
- Пресметката на техничките резерви е согласно Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви, интерните акти на друштвото и актуарските стандарди

Друштвото има воведено тарифи на премии во кои применетите формули и параметри за пресметка на премии и технички резерви се во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето и Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви донесен од Агенцијата за супервизија во осигурување, како и во согласност со економските принципи и вообичаената пракса на актуарската професија и осигурителното работење.

Капиталот на Друштвото е во согласност со законските прописи.

Имајќи го во предвид горенаведеното Друштвото може да ги исполни обврските по договорите за осигурување настанати заклучно со 31.12.2022 година.

Согласно ова, конечното мислење за состојбата на Друштвото е позитивно.

Gordana
Pecelj

Digitally signed by Gordana
Pecelj
Date: 2023.03.28 13:14:10
+02'00'

Датум: 28.02.2023

Потпис: Гордана Пецељ

ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 07233825

Целосно име: ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	379.201,00			141.219,00
3	-- Останати нематеријални средства	379.201,00			141.219,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	7.499.844,00			9.658.223,00
8	-- Постројки и опрема	3.509.899,00			3.120.261,00
9	-- Транспортни средства	2.574.975,00			5.267.968,00
12	-- Останати материјални средства	1.414.970,00			1.269.994,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	419.818.667,00			569.553.686,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	419.818.667,00			569.553.686,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	370.070.221,00			372.774.064,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)				28.464.195,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година				28.464.195,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	349.959.422,00			344.284.283,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	348.131.133,00			342.564.283,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	1.828.289,00			1.720.000,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	20.110.799,00			25.586,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	20.110.799,00			25.586,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	49.748.446,00			196.779.622,00
36	-- Депозити	44.517.829,00			191.134.812,00
38	-- Останати дадени заеми	5.230.617,00			5.644.810,00

41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	6.648.599,00			44.324.798,00
50	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	13.252,00			6.200.235,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	33.848.423,00			46.781.888,00
52	-- И.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	31.020.606,00			43.186.542,00
53	-- Побарувања од осигуреници	31.020.606,00			43.186.542,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	2.827.817,00			3.595.346,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	2.707.806,00			2.653.745,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања				149.253,00
61	-- Останати побарувања	120.011,00			792.348,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	5.512.281,00			19.062.336,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	3.082.930,00			9.838.016,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	476.803.197,00			705.560.401,00
67	-- Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	3.582.274,00			3.520.225,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	262.434.688,00			311.842.600,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	307.590.600,00			430.979.400,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	20.668.485,00			-55.320.901,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	60.598.067,00			65.824.397,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД				2.008.498,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	5.226.330,00			
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	178.681.666,00			324.927.223,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	967.461,00			911.884,00
88	-- Бруто математичка резерва	177.416.841,00			314.460.432,00
89	-- Бруто резерви за штети	297.364,00			2.301.960,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви				7.252.947,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	6.648.599,00			44.324.819,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	1.623.502,00			1.068.803,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	1.623.502,00			1.068.803,00
97	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	2.433.940,00			246.256,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	20.856.865,00			15.120.158,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	140.847,00			274.805,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	20.716.018,00			14.845.353,00

107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	17.961.161,00			13.037.945,00
110	-- Останати обврски	2.754.857,00			1.807.408,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	4.123.937,00			8.030.542,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	476.803.197,00			705.560.401,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	3.582.274,00			4.389.932,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	208.981.721,00			381.234.657,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	198.314.789,00			365.757.280,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	199.423.077,00			367.434.068,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	580.262,00			1.732.365,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	528.026,00			-55.577,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	10.365.689,00			13.651.902,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	10.365.689,00			13.651.902,00
220	-- Приходи од камати	10.272.790,00			13.459.969,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	17.195,00			49.532,00
222	-- Приходи од дивиденди	40.000,00			44.000,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	35.704,00			28.412,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)				69.989,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				69.989,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	5.091,00			136.209,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	296.152,00			1.689.266,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	214.208.051,00			379.226.159,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	22.775.123,00			65.738.229,00
238	-- Бруто исплатени штети	22.833.068,00			63.733.633,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	-57.945,00			2.004.596,00

245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	97.093.650,00			144.296.538,00
246	- - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	97.093.650,00			137.043.591,00
247	- - Промени во бруто математичка резерва	97.093.650,00			137.043.591,00
252	- - Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)				7.252.947,00
253	- - Промени во останати бруто технички резерви				7.252.947,00
255	- - III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	6.632.734,00			37.676.220,00
256	- - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	6.632.734,00			37.676.220,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	83.277.296,00			125.291.823,00
262	- - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	39.333.108,00			66.476.258,00
263	- - Провизија	21.504.429,00			44.630.971,00
264	- - Останати трошоци	3.111.292,00			395.971,00
266	- - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	14.717.387,00			21.449.316,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	43.944.188,00			58.815.565,00
268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	2.211.035,00			2.568.036,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	21.481.723,00			26.992.210,00
270	- - Плати и надоместоци	12.313.549,00			15.888.436,00
271	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.481.892,00			1.710.062,00
272	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	5.518.475,00			6.954.747,00
274	- - Останати трошоци за вработените	2.167.807,00			2.438.965,00
275	- - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	327.430,00			543.232,00
276	- - Останати административни трошоци (277+278+279)	19.924.000,00			28.712.087,00
277	- - Трошоци за услуги	13.986.453,00			20.657.473,00
278	- - Материјални трошоци	1.538.125,00			2.393.136,00
279	- - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	4.399.422,00			5.661.478,00
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	240.790,00			2.252.310,00
287	- - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	240.790,00			2.252.310,00

288	- - Расходи за камати				156,00
289	- - Расходи за курсни разлики	240.790,00			537.249,00
290	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања				1.698.793,00
291	- - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)				16.112,00
293	- - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				16.112,00
298	- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	2.138.870,00			3.934.927,00
300	- - Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	2.138.870,00			3.934.927,00
301	- - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	2.049.588,00			36.112,00
302	- - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	1.847.476,00			-365.300,00
303	- - Останати финансиски и други расходи	202.112,00			401.412,00
306	- - Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)				2.008.498,00
307	- - Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	5.226.330,00			
310	- - Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)				2.008.498,00
311	- - Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	5.226.330,00			
315	- - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)				2.008.498,00
316	- - ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	5.226.330,00			
317	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	36,00			44,00
318	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
319	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	-5.226.330,00			2.008.498,00
320	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				2.008.498,00
322	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	5.226.330,00			
329	- - Добивка за годината				2.008.498,00
330	- - Загуба за годината	5.226.330,00			
331	- - Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	5.852.249,00			
332	- - Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)				75.989.386,00
335	- - Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	5.852.249,00			
336	- - Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за				75.989.386,00

	продажба				
346	- - Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	5.852.249,00			
347	- - Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)				75.989.386,00
348	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	625.919,00			
349	- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	625.919,00			
351	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)				73.980.888,00
352	- - Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				73.980.888,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	2.056.820,00			2.232.360,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	1.677.619,00			2.091.141,00
612	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	379.201,00			141.219,00
629	- - Набавна вредност на постројки и опрема	5.114.157,00			5.603.024,00
630	- - Акумулирана амортизација на постројки и опрема	1.716.804,00			2.847.416,00
632	- - Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)				2.755.608,00
633	- - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	522.533,00			852.533,00
635	- - Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	409.987,00			487.880,00
636	- - Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)	112.546,00			364.653,00
641	- - Набавна вредност на транспортни средства	3.253.310,00			6.495.910,00
643	- - Акумулирана амортизација на транспортни средства	678.335,00			1.227.942,00
644	- - Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	2.574.975,00			5.267.968,00
656	- - Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	18.004.393,00			56.760.033,00
657	- - Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	26.513.433,00			134.374.779,00
666	- - Должнички инструменти со рок на достасување над една година	349.959.422,00			344.542.045,00
671	- - Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	5.512.281,00			19.062.336,00

682	- - Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	2.733.040,00			1.756.852,00
683	- - Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	5.091,00			136.209,00
684	- - Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	327.430,00			543.232,00
685	- - Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	6.392.747,00			6.335.282,00
686	- - Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	247.003,00			358.228,00
687	- - Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	388.516,00			252.736,00
688	- - Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	821.883,00			805.745,00
689	- - Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	2.845.478,00			3.038.096,00
690	- - Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	2.791.080,00			6.116.006,00
691	- - Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	3.290.826,00			3.751.380,00
692	- - Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	130.104,00			80.360,00
693	- - Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	190.288,00			223.087,00
694	- - Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	832.662,00			1.100.480,00
696	- - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	320.212,00			395.971,00
697	- - Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	9.780,00			17.115,00
698	- - Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	22.273,00			80.462,00
699	- - Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	350.518,00			872.722,00
700	- - Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	2.500,00			18.910,00
702	- - Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	44.145,00			128.337,00
703	- - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	1.648.921,00			2.928.719,00
704	- - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	628.789,00			626.877,00
705	- - Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	1.656.501,00			1.294.111,00
707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	836.598,00			672.434,00
709	- - Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)				11.000,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	36,00			44,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	381.234.657,00			

Потпишано од:

Kristina Trajkovska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПЕЧАТИ ОТКАЖИ